

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 139 год. LXVII

7 октомври 2011, петок

Цената на овој број е 250 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3057. Одлука за распишување Оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје и Кочани.....	2	3067. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	5
3058. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	2	3068. Исправка на Етичкиот кодекс на јавните службеници.....	5
3059. Решение за разрешување од должноста директор на Педагошката служба.	2	3069. Листи за утврдување на строго заштитени и заштитени диви видови..	6
3060. Решение за утврдување престанок на функцијата заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	2	3070. Упатство за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар.....	28
3061. Решение за именување директор на Педагошката служба.....	2	3071. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	42
3062. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	3	3072. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	58
3063. Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	3	3073. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожи и крзна и други производи, суровини и отпадоци од домашни и диви чапункари по потекло од Република Бугарија.....	58
3064. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.....	3	3074. Објава за просечната месечна плата по работник за месец септември 2011 година.....	59
3065. Решение за именување државен секретар во Секретаријатот за европски прашања.....	3	Огласен дел	1-68
3066. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на одобрение за единечно одобрување на возило односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрение за единечно одобрување на возило....	3		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3057.**

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008“), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 септември 2011 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ И КОЧАНИ**

1. Се огласува именување по еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата: на Скопје и Кочани.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата) и доказ за поднесена изјава до Комисијата за верификација на фактите за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/2011).

Пријавите со потребните документи во оригинал или копија заверени на нотар да ги поднесат до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“.

Бр. 22-5218/1
20 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3058.

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 34/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Ирфан Хоџа се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Јован Грговски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5728/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3059.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

1. Надежда Узелац се разрешува од должноста директор на Педагошката служба, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5729/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3060.

Врз основа на член 11 став 4 алинеја 5 и став 6 од Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20 % од населението во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. На Кадир Салих му се утврдува престанок на функцијата заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, поради именување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5731/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3061.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

1. За директор на Педагошката служба, орган во состав на Министерството за образование и наука се именува Адем Бајрам.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5730/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3062.

Врз основа на член 11, став 2 од Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА
НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците се именува Јусуф Хасани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5732/1 Претседател на Владата
28 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3063.

Врз основа на член 26, став 3 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

1. За заменик на директорот на Центарот за управување со кризи се именува Мутаир Максуд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5735/1 Претседател на Владата
28 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3064.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија се именува Абдулезел Догани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5736/1 Претседател на Владата
28 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3065.

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 септември 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА**

1. За државен секретар во Секретаријатот за европски прашања се именува Јован Андоновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5737/1 Претседател на Владата
28 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3066.

Врз основа на член 17 став 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2008 и 53/2011) министерот за економија, донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОДНОСНО
НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ
НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО
ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на одобрение за единечно одобрување на возило односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрение за единечно одобрување на возило, во рокот утврден во член 17 став (6) од Законот за возила.

Член 2

Барањето од став 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барањето заради недонесување на одобрение за единечно одобрување на возило односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрение за единечно одобрување на возило“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот - назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице - подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице - подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, приложени документи кон барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-5033/6
август 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

ПРИЛОГ

ДО : ОРГАНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

СКОПЈЕ

Број: _____

Датум: _____

БАРАЊЕ

**заради недонесување на одобрение за единечно одобрување на возило односно
недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрение за единечно
одобрување на возило**

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ :

1. Кој го поднесува барањето (назив на правно лице/име и презиме на физичко лице):

2. Седиште на барателот (седиште на правно лице/адреса на физичко лице) :

- Улица _____ број _____ - телефон _____
- Општина _____ - телефакс _____
- Место _____ - Е-пошта (е-маил) _____

3. Својство на барателот (сопственик, управител, овластен полномошник)

4. Причини за поднесување на барањето

5. Приложени документи кон барањето:

Напомена: Подносителот на барањето целокупната документација што како копија ја поднесува да ја завери со печат од фирмата и потпис на одговорното лице. Со барањето да се приложи уплатница за платена административна такса од 50 денари.

Скопје,

_____ година

М.П

Подносител на барањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**3067.**

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 59/11 и 123/11), во член 2 во ставот 2 по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи:

„10. надоместок за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија на носителот и членовите на домаќинството во висина до 15.000,00 денари. „

Член 2

Во член 4 став 1 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15. договор за дело за попишувач за изршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-6733/1
28 септември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА**3068.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Етичкиот кодекс на јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/11) е направена техничка грешка.

Поради тоа, се врши следнава:

**И С П РА В К А
НА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА ЈАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ**

Во член 6 во ставот (5) по зборовите: „Јавниот службеник“ се додаваат зборовите: „нема да“.

Бр. 16-3475/3
6 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3069.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10 и 47/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

Л И С Т И
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРОГО ЗАШТИТЕНИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ

I ЛИСТА 1 - Строгозаштитени диви видови во Република Македонија

Ред. бр.	Таксономска група		Забелешка
	Народно име	Научно име	статус на заштита/ендемизам
I	ГАБИ	FUNGI	
1	2	3	4
01	Фалоидна батареа	<i>Battarea phalloides</i>	
02	Вргањ	<i>Boletus dupainii</i>	
03		<i>Hericium erinaceus</i>	
04		<i>Myriostoma coliforme</i>	
05		<i>Phylloporus pelletieri</i>	
06	Округла коронарија	<i>Sarcosphaera coronaria</i>	
07		<i>Skeletocutis odora</i>	
08	Сибирска масловка	<i>Suillus sibiricus</i>	
09	Сивка	<i>Tricholoma colossus</i>	
II	РАСТИТЕЛЕН СВЕТ	FLORA	
II.1	Мовови	Bryophyta	
01		<i>Melichopheria paradoxa</i>	
02		<i>Orthotrichum insidiosum</i>	
II.2	Папрати	Pteridophyta	
03	Македонски папрат, слезенка	<i>Asplenium macedonicum</i>	
II.3	Растенија	Plantae	
04	Пролетен гороцвет	<i>Adonis vernalis</i>	
05	Светливка	<i>Ajuga piscoi</i>	
06	Алкана, медуница	<i>Alkanna pulmonaria</i>	
07	Армерија	<i>Armeria vandasii</i>	
08	Чернавскиев козинец	<i>Astragalus cemjavskii</i>	
09	Козинец	<i>Astragalus physocalyx</i>	
10	Мајерово зајачко уво	<i>Bupleurum mayeri</i>	МК ендемит
11	Грбанов различник	<i>Centaurea grbavacensis</i>	
12	Различник	<i>Centaurea rufidula</i>	
13	Шошков различник	<i>Centaurea soskai</i>	МК ендемит
14	Томоросов различник	<i>Centaurea tomorosii</i>	МК ендемит
15	Македонски мразовец	<i>Colchicum macedonicum</i>	МК ендемит
16	Цвиикева качунка	<i>Crocus cvijici</i>	
17	Пелистерска качунка	<i>Crocus pelistericus</i>	МК ендемит
18		<i>Crypsis aculeata</i>	
19	Круголисна дрозера	<i>Drosera rotundifolia</i>	МК ендемит
20	Линцура	<i>Gentiana lutea symphyandra</i>	
21	Точкеста линцура	<i>Gentiana punctata</i>	
22	Македонски хедисарум	<i>Hedysarum macedonicum</i>	МК ендемит

23	Живоинов смил	<i>Helichrysum zivojinii</i>	МК ендемит
24		<i>Heptaptera macedonica</i>	МК ендемит
25		<i>Jurinea micevski (syn. J. taygetea)</i>	
16	Вдовичко цвеќе	<i>Knautia caroli-rechingeri</i>	Локален ендемит
27	Мерингија	<i>Moehringia minutiflora</i>	МК ендемит
28	Маерово (мачкино) нане	<i>Nepeta ernesti-mayeri</i>	МК ендемит
29		<i>Onobrychis degenii</i>	
30	Фердинандова вошливка	<i>Pedicularis ferdinandii</i>	
31	Бор кривуљ	<i>Pinus mugo</i>	
1	2	3	4
32	Доерфлеров петопрст	<i>Potentilla doerfleri</i>	
33	Дегеново лутиче	<i>Ranunculus degeni</i>	
34	Лутиче	<i>Ranunculus lingua</i>	
35		<i>Rindera graeca</i>	
36	Јуришиќева жалфија	<i>Salvia jurisicii</i>	
37	Дебарски бозел	<i>Sambucus deborensis</i>	
38	Октоподен столисник	<i>Sempervivum octopodes</i>	
39	Томпсонова пазикуќа	<i>Sempervivum thompsonianum</i>	
40	Пеонски плускавец	<i>Silene paeoniensis</i>	МК ендемит
41	Шмукеров плускавец	<i>Silene schmuckeri</i>	
42	Мариовски плускавец	<i>Silene viscariopsis</i>	МК ендемит
43	Алшарска мајчина душица	<i>Thymus alsharensis</i>	МК ендемит
44	Емова мајчина душица	<i>Thymus oehmianus</i>	МК ендемит
45	Маријанино лале	<i>Tulipa marianae</i>	МК ендемит
46	Шарпланинско лале	<i>Tulipa scardica</i>	МК ендемит
47	Бабјак	<i>Verbascum herzogi</i>	
48	Македонски бабјак	<i>Verbascum macedonicum</i>	МК ендемит
49	Алшарска темјанушка	<i>Viola allchariensis</i>	МК ендемит
50	Арсенова темјанушка	<i>Viola arsenica</i>	МК ендемит
51	Кошанинова темјанушка	<i>Viola kosaninii</i>	МК ендемит
III	ЖИВОТИНСКИ СВЕТ	FAUNA	
III.1	БЕЗРБЕТНИЦИ	INVERTEBRATA	
III.1.1	Членконоги	Arthropoda	
III.1.1.1	Ракообразни	Crustacea	
01	Глацијално ракче	<i>Bogidiella glacilis</i>	
02	Пелагониско самовилско ракче	<i>Chirocephalus pelagonicus</i>	Локален ендемит
03		<i>Eucypris cf. heinrichi</i>	
04		<i>Eucypris kurtziebeli</i>	
05		<i>Fabaeformiscandona svetozari</i>	
06		<i>Gammarus albimanus</i>	
07		<i>Gammarus halilicae</i>	
08		<i>Gammarus pavlovici</i>	
09		<i>Gammarus p. stankoi</i>	
10		<i>Gammarus rambouseki</i>	
11		<i>Gammarus triacanthus semiarmatus</i>	
12	Струмички рак, гамарус	<i>Gammarus t. Strumicae</i>	Локален ендемит
13	Гевгелиски рак	<i>Heterocypris gevgelica</i>	Локален ендемит
14	Македонски рак	<i>Ignolfiella macedonica</i>	МК ендемит
15	Битолски рак	<i>Niphargus bitoljensis</i>	Локален ендемит
16	Дојрански рак	<i>Niphargus dojranensis</i>	МК ендемит
17	Јованов рак	<i>Niphargus j. jovanovici</i>	

18	Македонски рак	<i>Niphargus macedonicus</i>	МК ендемит
19	Голем рак	<i>Niphargus m. maximus</i>	
20	Петков рак	<i>Niphargus m. petkovskii</i>	
20	Охридски рак	<i>Niphargus ochridanus</i>	МК ендемит
21	Осоговски рак	<i>Niphargus osogovensis</i>	Локален ендемит
22	Караманов рак	<i>Niphargus parvus Karaman</i>	МК ендемит
23	Светинаумов рак	<i>Niphargus sanctinaumi</i>	Локален ендемит
24	Станкоев рак	<i>Niphargus stankoi</i>	
1	2	3	4
25	Водненски рак	<i>Niphargus vodnensis banjus</i>	Локален ендемит
26	Кошанинов рак	<i>Niphargus vodnensis kosanini</i>	
27	Водненски рак	<i>Niphargus v. vodnensis</i>	Локален ендемит
28		<i>Proasellus anophthalmus radicanus</i>	
29	Македомски рак	<i>Proasellus m. macedonicus</i>	МК ендемит
30	Пелистерски рак	<i>Psychrodromus peristericus</i>	МК ендемит
III.1.1.2	Инсекти	Hexapoda	
	Тврдокрилци	Coleoptera	
31	Златест тркач	<i>Buprestis splendens</i>	
	Пеперутки	Lepidoptera	
32	Мочуришен шаренец	<i>Euphydryas aurinia</i>	
33	Голем бакарец	<i>Licaena dispar</i>	
34	Крупно-дамчест синец	<i>Maculinea arion</i>	
35	Аполонова пеперутка	<i>Parnassius apollo</i>	
36	Чингова окатка	<i>Pseudochazara cingovskii</i>	
III.2	РБЕТНИЦИ	VERTEBRATA	
III.2.1	Риби	Pisces	
37	Атланска есетра	<i>Acipenser sturio</i>	
38	Дојранска плашица	<i>Alburnus macedonicus</i>	МК ендемит
39	Јагула	<i>Anguilla anguilla</i>	
40	Вардарска змиорка	<i>Eudontomyzon mariae</i>	МК ендемит
41	Дримска змиорка	<i>Eudontomyzon stankokaramani</i>	Локален ендемит
42	Преспанско грунче	<i>Pelagus prespensis</i>	МК ендемит
43	Охридско грунче	<i>Pelagus minutus</i>	МК ендемит
44	Пастрмка, летница	<i>Salmo aphelios</i>	МК ендемит
45	Радичка пастрмка	<i>Salmo farioides</i>	Локален ендемит
46	Белвица, мекоусна пастрмка	<i>Salmo ohridanus</i>	МК ендемит
47	Пелагониска пастрмка	<i>Salmo pelagonicus</i>	МК ендемит
48	Пелистерска пастрмка	<i>Salmo peristericus</i>	Локален ендемит
III.2.2	Влечуги	Reptilia	
49	Остроглава шарка	<i>Vipera ursinii macrops</i>	
III.2.3	Птици	Aves	
50	Краткопрст јастреб	<i>Accipiter brevipes</i>	
51	Јастреб врапчар	<i>Accipiter nisus</i>	
52	Црн мршојадец	<i>Aegypius monachus</i>	
53	Патка лажичарка	<i>Anas dbyeata</i>	
54	Патка свиркач	<i>Anas penelope</i>	
55	Сива патка	<i>Anas strepera</i>	
56	Скалест, златен орел	<i>Aquila chrysaetos</i>	
57	Голем креслив орел	<i>Aquila clanga</i>	
58	Царски, крстат орел	<i>Aquila heliaca</i>	
59	Пурпурна чапја	<i>Ardea purpurea</i>	
60	Гривеста чапја	<i>Ardeola ralloides</i>	
61	Блатна, краткоушеста утка	<i>Asio flammeus</i>	
62	Шумска, ушеста утка	<i>Asio otus</i>	

63	Домашна кукумјавка	<i>Athene noctua</i>	
64	Воден бик, букавец	<i>Botaurus stellaris</i>	
65	Црвеногуша гуска	<i>Branta ruficollis</i>	
66	Буф	<i>Bubo bubo</i>	
67	Чурулин	<i>Burhinus oediconemus</i>	
1	2	3	4
68	Обичен јастреб, глувчар	<i>Buteo buteo</i>	
69	Северен јастреб, глувчар	<i>Buteo lagopus</i>	
70	Лисест јастреб, глувчар	<i>Buteo rufinus</i>	
71	Голема бела чапја	<i>Casmerodius albus</i>	
72	Бел штрк	<i>Ciconia ciconia</i>	
73	Црн штрк	<i>Ciconia nigra</i>	
74	Орел змијар	<i>Circaetus gallicus</i>	
75	Блатна еја	<i>Circus aeruginosus</i>	
76	Полска еја	<i>Circus cyaneus</i>	
77	Ливадска еја	<i>Circus pygargus</i>	
78	Смрди ворана	<i>Coracias garrulus</i>	
79	Гавран	<i>Corvus corax</i>	
80	Ливадски крекач	<i>Crex crex</i>	
81	Жолтоклун лебед, пејач	<i>Cygnus cygnus</i>	
82	Црвеноклун, нем лебед	<i>Cygnus olor</i>	
83	Мала бела чапја	<i>Egretta garzetta</i>	
84	Јужен сокол	<i>Falco biarmicus</i>	
85	Степски сокол	<i>Falco cherrug</i>	
86	Мал сокол	<i>Falco columbarius</i>	
87	Степска ветрушка	<i>Falco naumanni</i>	
88	Сив сокол	<i>Falco peregrinus</i>	
89	Сокол ластовичар	<i>Falco subbuteo</i>	
90	Обична ветрушка	<i>Falco tinnunculus</i>	
91	Вечерна цвенонога ветрушка	<i>Falco vespertinus</i>	
92	Блатна зеленонога кокошка	<i>Gallinula chloropus</i>	
93	Сојка	<i>Garrulus glandarius</i>	
94	Сив жерав	<i>Grus grus</i>	
95	Брадест мршојадец	<i>Gypaetus barbatus</i>	
96	Белоглав мршојадец	<i>Gyps fulvus</i>	
97	Белоопашест морски орел	<i>Haliaeetus albicilla</i>	
98	Мал орел	<i>Hieraaetus pennatus</i>	
99	Мал воден бик,букавец	<i>Ixobrychus minutus</i>	
100	Мал галеб	<i>Larus minutus</i>	
101	Езерски галеб	<i>Larus ridibundus</i>	
102	Црна луња	<i>Milvus migrans</i>	
103	Црвена луња	<i>Milvus milvus</i>	
104	Мал мршојадец, кања	<i>Neophron percnopterus</i>	
105	Цвеноклуна потопница превез	<i>Netta rufina</i>	
106	Тенкоклуна шљука	<i>Numenius tenuirostris</i>	
107	Ноќна чапја	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
108	Жолна, вуга	<i>Oriolus oriolus</i>	
109	Голема дропла	<i>Otis tarda</i>	
110	Ќук	<i>Otus scops</i>	
111	Шилесто-опашеста потопница	<i>Oxyura leucocephala</i>	
112	Кадроглав пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>	
113	Бел обичен пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
114	Јастреб осојад	<i>Pernis apivorus</i>	
115	Мал корморан	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	
116	Чапја лажичарка	<i>Platalea leucorodia</i>	

117	Блескав ибис	<i>Plegadis falcinellus</i>	
118	Голем нуркач	<i>Podiceps cristatus</i>	
119	Црвенорот нуркач	<i>Podiceps grisegena</i>	
1	2	3	4
120	Жолтоклуна галка	<i>Pyrhonorax graculus</i>	
121	Црвенотлуна галка	<i>Pyrhonorax pyrrhonorax</i>	
122	Креслива блатна кокошка	<i>Rallus aquaticus</i>	
123	Шумска утка	<i>Strix aluco</i>	
124	Мал нуркач	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	
125	Лисеста шатка	<i>Tadorna tadorna</i>	
126	Мала дропла	<i>Tetrax tetrax</i>	
127	Забулена утка	<i>Tyto alba</i>	
128	Калуѓерка	<i>Vanellus vanellus</i>	
III.2.4	Цицачи	Mammalia	
129	Балканска снежна полјанка	<i>Dinaromys bogdanovi</i>	Балкан
130	Дива мачка	<i>Felis silvestris</i>	
131	Видра	<i>Lutra lutra</i>	
132	Балкански рис	<i>Lynx lynx martinoi</i>	Западен Балкан
133	Македонска стоболка	<i>Spermophilus citellus karamani</i>	МК ендемит
134	Кафеава мечка	<i>Ursus arctos</i>	

II Листа 2 - Заштитени диви видови во Република Македонија

Ред. бр.	Таксономска група		Забелешка
	Народно миме	Научно име	статус на заштита/ендемизам
I	ГАБИ	FUNGI	
1	2	3	4
01		<i>Agaricus macrosporus</i>	
02	Јајчарка	<i>Amanita caesarea</i>	
03	Булка	<i>Amanita vitanii</i>	
04		<i>Amylostereum areolatum</i>	
05	Антродија	<i>Antrodia juniperina</i>	
06		<i>Apoxona nitida</i>	
07		<i>Armillariella tabescens</i>	
08		<i>Basidioidendron caesiocinereum</i>	
09	Црн вргањ	<i>Boletus aereus</i>	
10	Феснеров вргањ	<i>Boletus fechtneri</i>	
11	Вргањ	<i>Boletus pulverulentus</i>	
12	Кралски вргањ	<i>Boletus regius</i>	
13	Вргањ	<i>Boletus rhodoxanthus</i>	
14	Гаволски вргањ	<i>Boletus satanas</i> Lenz	
15		<i>Chroogomphus helveticus</i>	
16		<i>Clathrus ruber</i>	
17	Црна труба	<i>Craterellus cornucopioides</i>	
18		<i>Creolophus cirrhatus</i>	
19		<i>Dichomitus albidofuscus</i>	
20		<i>Diplomitoporus flavescens</i>	
21		<i>Exidia pithya</i>	
22		<i>Gestrum minimum</i>	
23		<i>Gloeocystidiellum ochraceum</i>	
24		<i>Gloeoporus dichrous</i>	
25		<i>Heterochaetella dubia</i>	
26	Јудова габа	<i>Hirneola auricula judae</i>	
27		<i>Hygrocybe reai</i>	
28		<i>Hygrophorus marzuolus</i>	
29		<i>Hyphoderma pallidum</i>	
30	Тамарикова габа	<i>Inonotus tamaricis</i>	
31		<i>Lachnellula suecica</i>	
32	Гигантска габа	<i>Langermania gigantea</i>	
33		<i>Leptosporomyces galzinii</i>	
34		<i>Lindtneria chordulata</i>	
35	Сончарка	<i>Macrolepiota procera</i>	
36		<i>Metulodontia nivea</i>	
37	Волчја габа	<i>Mutinus caninus</i>	
38		<i>Mycoacia nothofagi</i>	
39		<i>Mycoaciella bispora</i>	
40		<i>Parmastomyces krawtzevianus</i>	
41		<i>Paxilus atrotomentosus</i>	
42	Смрекина габа	<i>Peniophora junipericola</i>	
43		<i>Peniophora tamaricicola</i>	
44		<i>Perenniporia narymica</i>	
45		<i>Phanerochaete martelliana</i>	
46		<i>Phellinus rimosus</i>	
1	2	3	4
47		<i>Phellinus robustus</i>	
48		<i>Phlebia griseo-flavescens</i>	
49		<i>Pleurocybella porigena</i>	

50		<i>Pleurotus dryinus</i>	
51		<i>Poronia punctata</i>	
52		<i>Porostereum spadiceum</i>	
53		<i>Pyrofomes demidoffii</i>	
54		<i>Rigidoporus undatus</i>	
55		<i>Sarcodon imbricatus</i>	
56		<i>Sarcoporia salmonicolor</i>	
57		<i>Steccherinum litschaueri</i>	
58		<i>Trametes ljubarskii</i>	
59		<i>Tremella foliacea</i>	
60		<i>Tulostoma brumale</i>	
61		<i>Tulostoma melanocyclum</i>	
62		<i>Utathobasidium ochraceum</i>	
63		<i>Volvariella bombycina</i>	
II	ЛИШАИ	LICHENES	
64		<i>Evernia divaricata</i>	
65		<i>Parmelina exasperatula</i>	
66		<i>Parmelina omphaloides</i>	
67		<i>Parmelina pastillifera</i>	
68		<i>Parmelina soorediata</i>	
69		<i>Peltigera venona</i>	
70		<i>Pertusaria coccodes</i>	
71		<i>Ramalia carpatica</i>	
72		<i>Ramalia polymorpha</i>	
73		<i>Staurothele clopimoides</i>	
74	Карпатски лишај	<i>Usnia carpatica</i>	
75	Кафкаски лишај	<i>Usnia caucasica</i>	
III	РАСТИТЕЛЕН СВЕТ	FLORA	
III.1	Мовови	Bryophyta	
01		<i>Andraea rupestris</i>	
02		<i>Anthroceros punctatus</i>	
03		<i>Buxbaumia viridis</i>	
04		<i>Catoscopium nigrum</i>	
05		<i>Leucobryum glaucum</i>	
06		<i>Rhodobryum roseum</i>	
III.2	Папрати	Pteridophyta	
07		<i>Isoetes phrygia</i>	МК ендемит
08		<i>Marsilea quadrifolia</i>	
09	Обичен папрат	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	
10	Кралска папрат	<i>Osmunda regalis</i>	
II.3	Растенија	Plantae	
11	Див костен	<i>Aesculus hippocastanum</i>	
12	Гол човек	<i>Arbutus andrachne</i>	
13	Власатка	<i>Aira scoparia</i>	
14	Пелистерска небесна роса	<i>Alchemilla peristerica</i>	МК ендемит
15	Алдрованда	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	
16		<i>Alkanna noneiformis</i>	
17		<i>Alkanna stribnyi</i>	
1	2	3	4
18		<i>Alopecurus creticus</i>	
19	Баргалски игловрв	<i>Alyssum bargalense</i>	Локален ендемит
20	Дебарски игловрв	<i>Alyssum debarensis</i>	
21	Дорфлеров игловрв	<i>Alyssum doerfleri</i>	
22	Гевгелиски игловрв	<i>Alyssum gevgelicensis</i>	Локален ендемит
23	Кавадаречки игловрв	<i>Alyssum kavadaricensis</i>	Локален ендемит

24	Карпест игловрв	<i>Alyssum serpentinum</i>	МК ендемит
25	Скопски игловрв	<i>Alyssum skopjensis</i>	Локален ендемит
26	Карпесто волско јазиче	<i>Anchusa serpentinicola</i>	
27	Вртипоп	<i>Anthemis meteorica</i>	
28		<i>Anthoxanthum pauciflorum</i>	
29	Балкански козинец	<i>Astragalus baldacii</i>	Балкан
30	Грачанинов козинец	<i>Astragalus gracaniinii</i>	МК ендемит
31	Мариовски козинец	<i>Astragalus mariovoensis</i>	МК ендемит
32		<i>Aubrieta tessala</i>	
33		<i>Beckmannia eruciformis</i>	
34		<i>Camporosma monspeliaca</i>	
35	Острика	<i>Carex elata</i>	
36		<i>Centaurea cylindrocephala</i>	
37	Демиркаписки различник	<i>Centaurea demirkapiensis</i>	Локален ендемит
38		<i>Centaurea formanekii</i>	
39	Галичиски различник	<i>Centaurea galicicae</i>	МК ендемит
40	Кавадаречки различник	<i>Centaurea kavadarensis</i>	Локален ендемит
41	Кошанинов различник	<i>Centaurea kosaninii</i>	МК ендемит
42	Козјачки различник	<i>Centaurea kozjakensis</i>	МК ендемит
43		<i>Centaurea leucomalla</i>	
44		<i>Centaurea marmorea</i>	
45	Скопски различник	<i>Centaurea skopjensis</i>	Локален ендемит
46	Трескин различник	<i>Centaurea trescana</i>	
47		<i>Cladium mariscus</i>	
48		<i>Colchicum piepeianum</i>	
49		<i>Corydalis zetterlandii</i>	
50		<i>Crataegus incana</i>	МК ендемит
51		<i>Crataegus sericeus</i>	МК ендемит
52	Галичиско каранфилче	<i>Dianthus galicicae</i>	МК ендемит
53	Јабланичко каранфилче	<i>Dianthus jablanicensis</i>	МК ендемит
54	Јакупичко каранфилче	<i>Dianthus jacupicensis</i>	МК ендемит
55		<i>Dianthus jugoslavicus</i>	Балкан
56	Кајмакчаланско каранфилче	<i>Dianthus kajmaktzalanicus</i>	Локален ендемит
57		<i>Dianthus kapinensis</i>	Локален ендемит
58	Македонско каранфилче	<i>Dianthus macedonicus</i>	МК ендемит
59		<i>Dianthus myrtinervius</i>	
60	Охридско каранфилче	<i>Dianthus ochridanus</i>	Локален ендемит
61	Прилепско каранфилче	<i>Dianthus prilepensis</i>	Локален ендемит
62	Скопско каранфилче	<i>Dianthus skopjensis</i>	Локален ендемит
63		<i>Dianthus vodnensis</i>	Локален ендемит
64		<i>Edrayanthus horvatii</i>	
65		<i>Erodium guicciardii</i>	
66		<i>Eryngium serbicum</i>	Балкан
67		<i>Ferulago macedonica</i>	МК ендемит
68	Галичиска власеника	<i>Festuca galicicae</i>	Локален ендемит
69	Кандилка	<i>Fritillaria gussichiae</i>	
1	2	3	4
70	Македонска кандилка	<i>Fritillaria macedonica</i>	МК ендемит
71	Жолтенка	<i>Genista fukarekiana</i>	
72		<i>Genista nissana</i>	
73	Линцура	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	
74		<i>Glyceria maxima</i>	
75		<i>Gypsophila macedonica</i>	МК ендемит
76		<i>Hesperis macedonica</i>	МК ендемит
77		<i>Hypericum dimonieii</i>	

78		<i>Laserpitium ochridanum</i>	МК ендемит
79		<i>Linum elegans</i>	
80		<i>Listera cordata</i>	
81		<i>Malus florentina</i>	
82		<i>Melampyrum heracleoticum</i>	МК ендемит
83		<i>Merendera sobolifera</i>	
84	Кошанинова микромерија	<i>Micromeria kosaninii</i>	
85	Глувчевка	<i>Minuartia baldaccii</i>	Балкан
86		<i>Nartheceum scardicum</i>	МК ендемит
87	Македонска непета	<i>Nepeta macedonica</i>	МК ендемит
88	Бел воден божур	<i>Nymphaea alba</i>	
89		<i>Oxytropis purpurea</i>	
90		<i>Pedicularis limnogenae</i>	
91	Муника	<i>Pinus heldreichii</i>	
92	Петоигличест бор, молика	<i>Pinus peuce</i>	
93	Македонски петопрст	<i>Potentilla macedonica</i>	МК ендемит
94	Плетварски петопрст	<i>Potentilla pletvarensis</i>	Локален ендемит
95		<i>Potentilla suskalovicii</i>	МК ендемит
96	Тополкин петопрст	<i>Potentilla topolcae</i>	Локален ендемит
97	Трозабен петопрст	<i>Potentilla tridentula</i>	МК ендемит
98	Веленовски петопрст	<i>Potentilla velenovskyi</i>	
99		<i>Potentilla visianii</i>	
100		<i>Puccinellia festuciformis convoluta</i>	
101	Наталиева рамонда	<i>Ramonda nathaliae</i>	МК ендемит
102	Балканска рамонда	<i>Ramonda serbica</i>	Балкан
103		<i>Ranunculus cacuminis</i>	
104		<i>Rumex hydrolapatum</i>	
105	Обична жалфија	<i>Salvia officinalis</i>	
106	Пливачка салвинија	<i>Salvinia natans</i>	
107	Адамова чубрица	<i>Satureja adamovicii</i>	
108		<i>Satureja formanekiana</i>	
109	Гресебахова каменоломка	<i>Saxifraga grisebachii</i>	
110	Караџиска каменоломка	<i>Saxifraga karadzicensis</i>	МК ендемит
111	Галичиска пазикука	<i>Sempervivum galicum</i>	МК ендемит
112		<i>Sempervivum kindingeri</i>	
113		<i>Sempervivum klepae</i>	
114	Кошанинова пазикука	<i>Sempervivum koshaninii</i>	МК ендемит
115	Македонска пазикука	<i>Sempervivum macedonicum</i>	МК ендемит
116	Крстенец	<i>Senecio paludosus</i>	
117	Вандасова сесилика	<i>Seseli vandasii</i>	
118	Галичиски чај	<i>Sideritis raeseri</i>	
119	Шарпланински чај	<i>Sideritis scardica</i>	
120	Хорватово плускавче	<i>Silene horvatii</i>	
1	2	3	4
121	Прилепско плускавче	<i>Silene prilepensis</i>	МК ендемит
122		<i>Soldanella pindicola</i>	
123		<i>Solenanthus scardicus</i>	МК ендемит
124	Бабунски чистец	<i>Stachys babunensis</i>	Локален ендемит
125	Македонски чистец	<i>Stachys macedonica</i>	МК ендемит
126		<i>Stipa rechingeri</i>	
127		<i>Suaeda maritima</i>	
128		<i>Taraxacum apiculatoides</i>	
129		<i>Thesium macedonicum</i>	МК ендемит
130	Караџиска мајчина душица	<i>Thymus karadzicensis</i>	МК ендемит

131	Скопска мајчина душица	<i>Thymus skopjenensis</i>	Локален ендемит
132		<i>Tozzia carpathica</i>	
133		<i>Tragopogon kindigeri</i>	
134	Шарпланинско лале	<i>Tulipa scardica</i>	МК ендемит
135	Бабјак	<i>Verbascum adenantum</i>	
136		<i>Verbascum chrysanthum</i>	
137	Лесновски бабјак	<i>Verbascum lesnovoensis</i>	Локален ендемит
138		<i>Verbascum pachyurum</i>	
139	Велигденче	<i>Veronica kindlii</i>	
140	Планинска глушина	<i>Vicia montenegrina</i>	
141	Бабунска темјанушка	<i>Viola babunensis</i>	Локален ендемит
142	Бормилерова темјанушка	<i>Viola bormuelleri</i>	Локален ендемит
143		<i>Viola brachyphylla</i>	
144		<i>Viola elegantula</i>	
145		<i>Viola eximia</i>	
146	Гостиварска темјанушка	<i>Viola gostivarensis</i>	Локален ендемит
147		<i>Viola herzogi</i>	МК ендемит
148		<i>Viola ivonis</i>	МК ендемит
149	Шарска темјанушка	<i>Viola schariensis</i>	МК ендемит
150	Славкова темјанушка	<i>Viola slavikii</i>	МК ендемит
151	Стојанова темјанушка	<i>Viola stojanowii</i>	МК ендемит
IV	ЖИВОТИНСКИ СВЕТ	FAUNA	
IV.1	БЕЗРБЕТНИЦИ	INVERTEBRATA	
IV.1.1	Сунѓери	Porifera	
01	Дојрански сунѓер	<i>Eunapius carteri dojranensis</i>	МК ендемит
02	Охридски топчест сунѓер	<i>Ochridaspongia rotunda</i>	МК ендемит
03		<i>Ochridospongia interlithonis</i>	МК ендемит
04	Охридски сунѓер	<i>Ochridospongilla stankovici</i>	МК ендемит
05	Преспански сунѓер	<i>Spongilla prespensis</i>	МК ендемит
06	Македонски сунѓер	<i>Spongilla stankovici</i>	МК ендемит
IV.1.2	Мекотели	Mollusca	
IV.1.2.1	Полжави	Gastropoda	
07		<i>Acroloxus improvisus</i>	
08		<i>Acroloxus macedonicus</i>	МК ендемит
09		<i>Ancylus erectus</i>	
10		<i>Ancylus lapicidus</i>	
11		<i>Ancylus paratapurulus</i>	
12		<i>Ancylus scalariformis</i>	
13		<i>Ancylus tapirulus</i>	
14		<i>Ancylus usunovi</i>	
15		<i>Argna macrodonta</i>	
1	2	3	4
16		<i>Baglivia karamani</i>	МК ендемит
17		<i>Balea (Pseudalinda) fallax golesnicensis</i>	МК ендемит
18		<i>Balea (Pseudalinda) nordsiecki</i>	
19		<i>Bythinella drimica drimica</i>	Ликален ендемит
20		<i>Carinigera drenovoensis</i>	Ликален ендемит
21		<i>Carinigera octava</i>	
22		<i>Carinigera pellucida</i>	
23		<i>Carinigera septim</i>	
24		<i>Chilopyrgula sturanyi</i>	
25		<i>Delima decipiens</i>	
26		<i>Dolapia ornata</i>	
27		<i>Euxinella radikae</i>	Ликален ендемит

28		<i>Ferrissia ohridana</i>	МК ендемит
29		<i>Ginaia munda munda</i>	
30		<i>Ginaia munda sublitoralis</i>	МК ендемит
31		<i>Gocea ohridana</i>	МК ендемит
32		<i>Grossuana s. macedonica</i>	МК ендемит
33		<i>Grossuana serbica scupica</i>	Балкан
34		<i>Gyalina gyalinaeformis</i>	
35		<i>Gyalina korabensis</i>	Локален ендемит
36		<i>Gyalina mirabilis</i>	
37		<i>Gyalina rempei</i>	
38		<i>Gyalina velkovrhi</i>	
39		<i>Gyraulius (Gyraulius) albidus</i>	
40		<i>Gyraulius (Gyraulius) lychnidicus</i>	МК ендемит
41		<i>Gyraulius (Gyraulius) paradoxus</i>	
42		<i>Gyraulius (Gyraulius) crenophilus</i>	
43		<i>Gyraulius (Gyraulius) fontinalis</i>	
44		<i>Gyraulius (Gyraulius) stankovici</i>	
45		<i>Gyraulius (Gyraulius) trapezoides</i>	
46		<i>Helicella macedonica</i>	МК ендемит
47		<i>Helicigona (Cattania) inflata</i>	
48		<i>Helicigona trizona ljubetenensis</i>	Ликален ендемит
49		<i>Helicigona t. pseudocingulata</i>	
50		<i>Helix pelagonesica</i>	Ликален ендемит
51		<i>Helix pelagonesica vardarica</i>	МК ендемит
52		<i>Helix pomatia arnautorum</i>	
53		<i>Horatia macedonica</i>	МК ендемит
54		<i>Horatia novoselensis</i>	МК ендемит
55		<i>Iglica macedonica</i>	МК ендемит
56		<i>Isabelaria lophaucena</i>	
57		<i>Isabelaria perplana</i>	
58		<i>Lehmannia szigethyae</i>	
59		<i>Limax wohlberedti</i>	
60		<i>Lyhnia gorgjevici</i>	МК ендемит
61		<i>Lyhnia hadzii</i>	МК ендемит
62		<i>Lyhnia karamani</i>	МК ендемит
63		<i>Lyhnia stankovici</i>	МК ендемит
64		<i>Lyhnia sublitoralis</i>	МК ендемит
65		<i>Lymnaea relict</i>	
66		<i>Macedonica m. slavica</i>	МК ендемит
1	2	3	4
67		<i>Macedopyrgula pavlovici</i>	МК ендемит
68		<i>Macedopyrgula wagneri</i>	МК ендемит
69		<i>Mentisella rebeli</i>	
70		<i>Micromelania relict</i>	
71		<i>Micropyrgula stankovici</i>	МК ендемит
72		<i>Monacha dofleini</i>	
73		<i>Montenegrina dofleini dofleini</i>	
74		<i>Montenegrina dofleini pinteri</i>	
75		<i>Montenegrina janinensis attemsi</i>	
76		<i>Montenegrina janinensis fagorum</i>	
77		<i>Montenegrina janinensis jakupicensis</i>	Локален ендемит
78		<i>Montenegrina perstriata crassa</i>	
79		<i>Montenegrina perstriata</i>	

		<i>diminuta</i>	
80		<i>Montenegrina perstriata ochridensis</i>	МК ендемит
81		<i>Montenegrina perstriata radikae</i>	
82		<i>Montenegrina stankovici</i>	
83		<i>Neofossarulus stankovici</i>	МК ендемит
84		<i>Ohridohauftenia depressa</i>	МК ендемит
85		<i>Ohridohauftenia drimica</i>	МК ендемит
86		<i>Ohridohauftenia minuta</i>	МК ендемит
87		<i>Ohridohauftenia rotunda</i>	МК ендемит
88		<i>Ohridohauftenia sanctinaumi</i>	МК ендемит
89		<i>Ohridohauftenia sublitoralis</i>	МК ендемит
90		<i>Ohridohoratia carinata</i>	МК ендемит
91		<i>Ohridohoratia pygmaea</i>	МК ендемит
92		<i>Ohridopyrgula macedonica charensis</i>	МК ендемит
93		<i>Ohridopyrgula macedonica</i>	МК ендемит
94		<i>Ohrigocea karevi</i>	МК ендемит
95		<i>Ohrigocea miladinovorum</i>	МК ендемит
96		<i>Ohrigocea samuili</i>	МК ендемит
97		<i>Ohrigocea stankovici</i>	МК ендемит
98		<i>Orcula wagneri ljbetenensis</i>	Локален ендемит
99		<i>Orientalina curta kicavica</i>	Локален ендемит
100		<i>Parabythinella macedonica</i>	МК ендемит
101		<i>Planorbis macedonicus</i>	МК ендемит
102		<i>Polinskiola polinskii</i>	
103		<i>Polinskiola sturanyi</i>	
104		<i>Prespiana lacustris</i>	МК ендемит
105		<i>Prespolitorea valvataeformis</i>	МК ендемит
106		<i>Prespopyrigula prespaensis</i>	
107		<i>Pseudohoratia brusinae</i>	
108		<i>Pseudohoratia lacustris</i>	
109		<i>Pseudohoratia ohridana</i>	МК ендемит
110		<i>Pyrgohydrobia grochmalickii</i>	
111		<i>Pyrgohydrobia jablanicensis</i>	Локален ендемит
112		<i>Pyrgohydrobia sanctinaumi</i>	Локален ендемит
113		<i>Stankovicia baicaliiformis</i>	
1	2	3	4
114		<i>Strugia ohridana</i>	Локален ендемит
115		<i>Tandonia kusceri</i>	
116		<i>Tandonia macedonica</i>	МК ендемит
117		<i>Tandonia sapkarevi</i>	МК ендемит
118		<i>Tandonia serbica</i>	Балкан
119		<i>Trachyohridia filocincta</i>	МК ендемит
120		<i>Triloba thaumasia faueri</i>	
121		<i>Triloba thaumasia talevi</i>	
122		<i>Valvata (Cincinna) stenoterma</i>	
123		<i>Valvata (Costovalvata) hirsutecostata</i>	
124		<i>Valvata (Costovalvata) rhabdota</i>	
125		<i>Valvata (Ohridotropidina) relictata</i>	МК ендемит
126		<i>Vitrea mikuskai</i>	
127		<i>Vitrea siveci</i>	Локален ендемит
128		<i>Xestopyrgula dybowskii</i>	
129		<i>Zaumia kusceri</i>	

130		<i>Zaumia sanctizaumi</i>	Локален ендемит
IV.1.2. 2	Школки	Bivalvia	
131		<i>Dreissena blanci</i>	МК ендемит
132		<i>Dreissena stankovici</i>	МК ендемит
133		<i>Pisidium casertanum ponderosum</i>	МК ендемит
134		<i>Pisidium edlaueri</i>	МК ендемит
135		<i>Pisidium maasseni</i>	МК ендемит
136		<i>Pisidium supinum recalvum</i>	МК ендемит
IV.1.1. 3	Прстенести црви	Annelida	
137		<i>Allolobophora vardarensis</i>	МК ендемит
138		<i>Aporrectodea smaragdinoidea</i>	
139		<i>Criodrilus ochridensis</i>	МК ендемит
140		<i>Dendrobaena macedonica</i>	МК ендемит
141		<i>Dendrobaena sasensis</i>	МК ендемит
142		<i>Dendrobaena alpina mavroensis</i>	МК ендемит
143		<i>Dendrobaena alpina popi</i>	МК ендемит
144		<i>Dendrobaena kozuensis</i>	МК ендемит
145		<i>Dendrobaena pelisterica</i>	МК ендемит
146		<i>Dina lepinja</i>	МК ендемит
147		<i>Eiseniella ochridana ochridana</i>	МК ендемит
148		<i>Eiseniella ochridana profunda</i>	МК ендемит
149		<i>Haplotaxis gordioides dubius</i>	МК ендемит
150		<i>Helodrilus balcanicus</i>	Балкан
151		<i>Isochaeta dojranensis</i>	МК ендемит
152		<i>Italobalkaniona demirkapiae</i>	Локален ендемит
153		<i>Italobalkaniona macedonica</i>	МК ендемит
154		<i>Italobalkaniona pyrenaicoides</i>	МК ендемит
155		<i>Italobalkaniona stankovici</i>	МК ендемит
156		<i>Italobalkaniona treskavensis</i>	Локален ендемит
157		<i>Lamprodrilus michaelsoni</i>	МК ендемит
158		<i>Lamprodrilus pygmaeus</i>	
1	2	3	4
159		<i>Monopylephorus montanus</i>	МК ендемит
160		<i>Peloscolex cernovitovi</i>	МК ендемит
161		<i>Peloscolex stankovici</i>	МК ендемит
162		<i>Peloscolex tenuis</i>	МК ендемит
163		<i>Potamothenix isochaetus</i>	МК ендемит
164		<i>Potamothenix ochridanus</i>	МК ендемит
165		<i>Potamothenix prespaensis</i>	МК ендемит
166		<i>Psammoryctes ochridanus</i>	МК ендемит
167		<i>Psammoryctes ochridanus</i>	МК ендемит
168		<i>Psammoryctes oligosetosus</i>	
169		<i>Rhynchelmis komareki</i>	МК ендемит
170		<i>Stylodrilus leucocephalus</i>	МК ендемит
IV.1.1.4	Пајаци	Arachnida	
171		<i>Gnaphosa expilator</i>	МК ендемит
172		<i>Gonatium strugaense</i>	МК ендемит
173		<i>Hypomma brevitibiale</i>	МК ендемит
174		<i>Lycosa macedonica</i>	МК ендемит
175		<i>Macedoniella karamani</i>	МК ендемит
176		<i>Pardosa drenskii</i>	МК ендемит
177		<i>Philodromus hadzii</i>	МК ендемит

178		<i>Philodromus pelagonus</i>	МК ендемит
179		<i>Poecilochroa ochridana</i>	МК ендемит
180		<i>Pterotricha extiabilis</i>	МК ендемит
181		<i>Theridion peristeri</i>	МК ендемит
182		<i>Troglohyphantes draconis</i>	МК ендемит
183		<i>Troglohyphantes inermis</i>	МК ендемит
184		<i>Troglohyphantes kratochvili</i>	МК ендемит
185		<i>Xysticus tenebrosus ohridensis</i>	МК ендемит
186		<i>Zora affinis</i>	МК ендемит
187		<i>Zora prespaensis</i>	МК ендемит
IV.1.1.5	Лажни скорпии	Pseudoscorpiones	
188		<i>Atemnus balcanicus</i>	
189		<i>Chthonius karamanianus</i>	МК ендемит
190		<i>Chthonius macedonicus</i>	МК ендемит
191		<i>Chthonius ognjankae</i>	МК ендемит
192		<i>Chthonius ohridanus</i>	МК ендемит
195		<i>Chthonius radigost</i>	МК ендемит
196		<i>Chthonius tenuichelatus</i>	МК ендемит
197		<i>Chthonius troglobius</i>	МК ендемит
198		<i>Chthonius vodan</i>	МК ендемит
199		<i>Chthonius zmaj</i>	МК ендемит
200		<i>Chthonius kupalo</i>	МК ендемит
201		<i>Chthonius lychnidis</i>	МК ендемит
202		<i>Chthonius serbicus</i>	Балкан
203		<i>Chthonius vid</i>	МК ендемит
204		<i>Chthonius perun</i>	МК ендемит
205		<i>Neobisium golemanskyi</i>	МК ендемит
206		<i>Neobisium karamani</i>	МК ендемит
207		<i>Neobisium korabense</i>	МК ендемит
208		<i>Neobisium maksimodorovici</i>	МК ендемит
209		<i>Neobisium muscorum balcanicum</i>	МК ендемит
1	2	3	4
210		<i>Neobisium ohridanum</i>	МК ендемит
211		<i>Neobisium princeps</i>	МК ендемит
212		<i>Neobisium vladimirpantici</i>	МК ендемит
213		<i>Roncus dazbog</i>	МК ендемит
214		<i>Roncus jaoreci</i>	МК ендемит
215		<i>Roncus kikimora</i>	МК ендемит
216		<i>Roncus lychnidis</i>	МК ендемит
217		<i>Roncus rujevit</i>	МК ендемит
218		<i>Roncus stankokaramani</i>	МК ендемит
219		<i>Roncus veles</i>	МК ендемит
IV.1.1.6	Ракообразни	Crustacea	
220		<i>Acanthocyclops robustus</i>	МК ендемит
221		<i>Alloccyclops kieferi Petkovski</i>	МК ендемит
222		<i>Alloccyclops minutissimus</i>	МК ендемит
223		<i>Alona smirnovi</i>	МК ендемит
224		<i>Asellus aquaticus balcanicus</i>	Балкан
225		<i>Astacus astacus</i>	
226		<i>Austropotamobius torrentium</i>	
227		<i>Balkanostenasellus skopjensis meridionalis</i>	МК ендемит
228		<i>Balkanostenasellus skopjensis skopjensis</i>	МК ендемит
229		<i>Bogidiella skopjensis</i>	МК ендемит

230		<i>Bryocamptus (Rheocamptus) mirus</i>	МК ендемит
231		<i>Candona alta</i>	
232		<i>Candona dedelica</i>	
233		<i>Candona depressa</i>	
234		<i>Candona expansa</i>	
235		<i>Candona formosa</i>	
236		<i>Candona goricensis</i>	
237		<i>Candona hadzistei</i>	
238		<i>Candona hartmanni</i>	
239		<i>Candona holmesi</i>	
240		<i>Candona jordeae</i>	
241		<i>Candona litoralis</i>	
242		<i>Candona lychnitis</i>	
243		<i>Candona margaritana</i>	
244		<i>Candona marginata</i>	
245		<i>Candona marginatoides</i>	
246		<i>Candona media</i>	
247		<i>Candona natronophila</i>	
248		<i>Candona ochrida</i>	МК ендемит
249		<i>Candona paloskii</i>	
250		<i>Candona strumicae</i>	
251		<i>Candona triangulata</i>	
252		<i>Candona vidua</i>	
253		<i>Cyclops ochridanus</i>	МК ендемит
254		<i>Cypria karamani</i>	
255		<i>Cypria obliqua</i>	
256		<i>Diacyclops ichnusoides</i>	
257		<i>Diacyclops pelagonicus</i>	МК ендемит
1	2	3	4
258		<i>Diacyclops skopljensis</i>	МК ендемит
259		<i>Diacyclops stygiu macedonicus</i>	МК ендемит
260		<i>Elaphoidella brevipes</i>	
261		<i>Elaphoidella bulbifera</i>	
262		<i>Elaphoidella incerta</i>	
263		<i>Elaphoidella necessaria</i>	
264		<i>Elaphoidella tenera</i>	
265		<i>Eucandona krstici</i>	
266		<i>Eucyclops subterraneus naphaeus</i>	
267		<i>Eucypris bronsteini</i>	
268		<i>Gammarus lychnidensis</i>	
269		<i>Gammarus macedonicus</i>	МК ендемит
270		<i>Gammarus ochridensis</i>	МК ендемит
271		<i>Gammarus parehiniformis</i>	
272		<i>Gammarus salemaai</i>	
273		<i>Gammarus solidus</i>	
274		<i>Gammarus stankokaramani</i>	МК ендемит
275		<i>Gammarus triacanthus prespensis</i>	МК ендемит
276		<i>Heterocypris erikae</i>	
277		<i>Ignolfiella acherontis</i>	
278		<i>Leptocythere angulata</i>	
279		<i>Leptocythere karamani</i>	МК ендемит
280		<i>Leptocythere prespensis</i>	МК ендемит
281		<i>Leptocythere proboscidea</i>	

282		<i>Microcerberus stygius</i>	
283		<i>Microcyclops varicans dojranensis</i>	МК ендемит
284		<i>Niphargus ochridanus ochridanus</i>	МК ендемит
285		<i>Niphargus pancici pancici</i>	
286		<i>Niphargus pellagonicus</i>	МК ендемит
287		<i>Niphargus skopljensis</i>	МК ендемит
288		<i>Niphargus velesensis</i>	МК ендемит
289		<i>Nitocrellopsis intermedia</i>	
290		<i>Ochridacyclops arndti</i>	МК ендемит
291		<i>Ochridacyclops arndti prespensis</i>	МК ендемит
292		<i>Paralimnocythere alata</i>	
293		<i>Paralimnocythere diebeli</i>	
294		<i>Paralimnocythere georgevitschi</i>	МК ендемит
295		<i>Paralimnocythere karamani</i>	МК ендемит
296		<i>Paralimnocythere ochridense</i>	МК ендемит
297		<i>Paralimnocythere slavei</i>	
298		<i>Paralimnocythere umbonata</i>	
299		<i>Parastenocaris balcanica</i>	Балкан
300		<i>Parastenocaris dubia</i>	
301		<i>Parastenocaris elegans</i>	
302		<i>Parastenocaris minutissimus</i>	
303		<i>Parastenocaris mirabilis</i>	
304		<i>Parastenocaris rascana</i>	
305		<i>Parastenocaris s. macedonica</i>	МК ендемит
1	2	3	4
306		<i>Physocypria inversa</i>	
307		<i>Proasellus anophthalmus anophthalmus</i>	
308		<i>Proasellus arnautovici</i>	
309		<i>Proasellus arnautovici elongates</i>	
310		<i>Proasellus gjorgjevici</i>	
311		<i>Proasellus gjorgjevici litoralis</i>	
312		<i>Proasellus nudus</i>	
313		<i>Proasellus remyi acutangulus</i>	
314		<i>Proasellus remyi remyi</i>	
315		<i>Reidocypris trajani</i>	
316		<i>Spelaeocamptus incertus</i>	
317		<i>Stygonitocrella karamani</i>	МК ендемит
318		<i>Synurella longidactylus</i>	
319		<i>Typhlocypris puteana</i>	
320		<i>Typhlocypris slavei</i>	МК ендемит
IV.1.1.7	Стоногалки	Myriapoda	
321		<i>Brachydesmus henrikenghoffi</i>	МК ендемит
322		<i>Brachydesmus macedonicus</i>	МК ендемит
323		<i>Brachydesmus peristerensis</i>	МК ендемит
324		<i>Clinopodes skopljensis</i>	МК ендемит
325		<i>Eupolybothrus sketi</i>	
326		<i>Insigniporus sturanyi</i>	
237		<i>Leptoiulus (Oroiulus) storkani</i>	
328		<i>Lithobius karamani</i>	МК ендемит
329		<i>Ochridaphe albanica</i>	Балкан
330		<i>Polydesmus (Nomarchus)</i>	МК ендемит

		<i>juergengruberi</i>	
331		<i>Polydesmus (Nomarchus) wardaranus</i>	МК ендемит
332		<i>Polyxenus macedonicus</i>	МК ендемит
333		<i>Schizmohetera curdici</i>	
334		<i>Schizmohetera sketi</i>	
335		<i>Typhloglomeris varuna</i>	
336		<i>Typhloiulus giganteus</i>	
IV.1.2	Инсекти	Hexapoda	
IV.1.2.1	Бескрилни	Enthognatha	
337		<i>Tomocerus skopjensis</i>	МК ендемит
IV.1.2.2	Еднодневки	Ephemeroptera	
338		<i>Baetis kozufensis</i>	МК ендемит
339		<i>Ecdyonurus macedonicus</i>	МК ендемит
340		<i>Ephemerella ikonovi</i>	МК ендемит
341		<i>Ephemerella maculocaudata</i>	МК ендемит
342		<i>Habrophlebia conjarensis</i>	МК ендемит
343		<i>Paraleptophlebia lacustris</i>	МК ендемит
IV.1.2.3	Вилински коњиџа	Odonata	
344		<i>Coenagrion ornatum</i>	
345		<i>Cordulegaster heros</i>	
346		<i>Lindenia tetraphylla</i>	
IV.1.2.4	Пролетници	Plecoptera	
347		<i>Brachyptera macedonica</i>	МК ендемит
1	2	3	4
348		<i>Capnionura balcanica macedonica</i>	МК ендемит
349		<i>Isoperla breviptera</i>	МК ендемит
350		<i>Isoperla vevčianensis</i>	МК ендемит
351		<i>Nemoura pelisteri</i>	МК ендемит
352		<i>Nemoura zwicki</i>	МК ендемит
353		<i>Protonemura miačense</i>	МК ендемит
354		<i>Rhabdiopteryx doiranensis</i>	МК ендемит
355		<i>Taeniopteryx fusca</i>	МК ендемит
356		<i>Taeniopteryx stankovići</i>	МК ендемит
IV.1.2.5	Правокрилци	Orthoptera	
357		<i>Andreiniimon nuptialis</i>	МК ендемит
358		<i>Metrioptera knipperi</i>	МК ендемит
359		<i>Oropodisma macedonica</i>	МК ендемит
360		<i>Pholidoptera aptera gjorgjevici</i>	МК ендемит
361		<i>Pholidoptera stankoi</i>	МК ендемит
362		<i>Platycleis macedonica</i>	МК ендемит
363		<i>Poecilimon choparti</i>	МК ендемит
364		<i>Poecilimon macedonicus</i>	МК ендемит
365		<i>Poecilimon mavrovi</i>	МК ендемит
366		<i>Poecilimon pancici</i>	МК ендемит
367		<i>Poecilimon vodnensis</i>	МК ендемит
368		<i>Saga pedo</i>	МК ендемит
369		<i>Troglophilus lazaropilensis</i>	МК ендемит
IV.1.2.6	Сенојадци	Psocoptera	
370		<i>Liposcelis macedonicus</i>	МК ендемит
IV.1.2.7	Водни молци	Trichoptera	
371		<i>Drusus plicatus</i>	
372		<i>Hydropsyche peristerica</i>	МК ендемит
373		<i>Limnephilus petri</i>	МК ендемит

374		<i>Phryganea ochrida</i>	МК ендемит
375		<i>Potamophylax goulandrionum</i>	
IV.1.2.8	Двокрилци	Diptera	
376		<i>Cheilosia melanura rubra</i>	
377		<i>Chrysogaster mediterraneus</i>	
378		<i>Merodon albonigrum</i>	
379		<i>Merodon recurvus</i>	
380		<i>Psarus abdominalis</i>	
381		<i>Sphegina sublatifrons</i>	
382		<i>Thaumalea macedonica</i>	МК ендемит
383		<i>Wiedemannia macedonica</i>	МК ендемит
IV.1.2.9	Тврдокрилци	Coleoptera	
384		<i>Cerambyx cerdo</i>	
385		<i>Morimus funereus</i>	
386		<i>Otiorhynchus wernerianus</i>	
387		<i>Otiorhynchus coptocnemis</i>	
388		<i>Otiorhynchus liliputanus</i>	
389		<i>Otiorhynchus macedonicus</i>	МК ендемит
390		<i>Otiorhynchus kajmakcelensis</i>	МК ендемит
391		<i>Otiorhynchus midas</i>	
392		<i>Otiorhynchus pierinus</i>	
393		<i>Otiorhynchus plagiator</i>	
1	2	3	4
394		<i>Otiorhynchus politus aregliae</i>	
395		<i>Otiorhynchus shardagensis arammichoides</i>	
396		<i>Otiorhynchus sorbivorus</i>	
397		<i>Osmoderma eremita</i>	
398		<i>Rosalia alpine</i>	
IV.1.2.10	Тркачи	Carabidae	
399		<i>Carabus intricatus</i>	
400		<i>Carabus croaticus droveniki</i>	
401		<i>Carabus violaceus skombrosensis</i>	
402		<i>Carabus violaceus marani</i>	
403		<i>Cychrus attenuatus peristericus</i>	МК ендемит
404		<i>Cychrus semigranosus jacupicensis</i>	МК ендемит
405		<i>Cychrus semigranosus peristericus</i>	МК ендемит
406		<i>Nebria macedonica</i>	МК ендемит
407		<i>Trechus cardioderus golesnicensis</i>	МК ендемит
408		<i>Trechus goebli goebli</i>	
409		<i>Trechus goebli matchai</i>	
410		<i>Trechus hajeki</i>	
411		<i>Trechus midas</i>	
412		<i>Trechus pachycerus pachycerus</i>	
413		<i>Trechus pachycerus jacupicaensis</i>	МК ендемит
414		<i>Trechus subnotatus ljubetensis</i>	
415		<i>Trechus thessalonicus</i>	
416		<i>Paradeltomerus paradoxus</i>	
417		<i>Duvalius peristericus</i>	МК ендемит
418		<i>Duvalius gogalai</i>	

419		<i>Duvalius macedonicus</i>	МК ендемит
420		<i>Okuloduvallius fodori</i>	
421		<i>Duvalius strupii</i>	
422		<i>Duvalius vignai</i>	
423		<i>Deltomerus sterbai</i>	
424		<i>Paradeltomerus paradoxus korabensis</i>	МК ендемит
425		<i>Pachycarus macedonicus</i>	МК ендемит
426		<i>Pterostichus macedonicus</i>	
427		<i>Pterostichus ottomanus kajmakcalensis</i>	МК ендемит
428		<i>Tapinopterus balcanicus belasicensis</i>	МК ендемит
429		<i>Tapinopterus comita</i>	
430		<i>Tapinopterus dochii</i>	
431		<i>Tapinopterus heyrovskyi</i>	
432		<i>Tapinopterus miridita jablanicensis</i>	МК ендемит
433		<i>Tapinopterus jakupicensis</i>	МК ендемит
434		<i>Tapinopterus monastirensis</i>	МК ендемит
435		<i>Tapinopterus purkynei</i>	МК ендемит
1	2	3	4
436		<i>Tapinopterus rambousekianus</i>	
437		<i>Molops matchai</i>	МК ендемит
438		<i>Molops rufipes belasicensis</i>	МК ендемит
439		<i>Molops rufipes jakupicensis</i>	МК ендемит
440		<i>Molops osmanilis osmanilis</i>	
441		<i>Molops pseudoosmanilis</i>	
442		<i>Molops rufipes sturanyi</i>	
443		<i>Calathus macedonicus</i>	МК ендемит
444		<i>Calathus purkynei</i>	
445		<i>Harpalus triseriatus babunensis</i>	МК ендемит
446		<i>Zabrus aetolus purkynei</i>	МК ендемит
447		<i>Zabrus albanicus jablanicensis</i>	МК ендемит
448		<i>Zabrus albanicus jakupicensis</i>	МК ендемит
IV.1.2.11	Пеперутки	Lepidoptera	
449		<i>Acipitilia ivae</i>	
450		<i>Acrolepia heringi</i>	
451		<i>Acrolepia macedonica</i>	МК ендемит
452		<i>Acrolepia wolfschlägeri</i>	
453		<i>Aethes kasyi</i>	
454		<i>Agonopteryx (Depressaria) thurneri</i>	
455		<i>Agrochola (Orthosia) thurneri</i>	
456		<i>Agrochola (Orthosia) wolfschlägeri</i>	
457		<i>Argyresthia kasyi</i>	
458		<i>Bankesia macedoniella</i>	МК ендемит
459		<i>Bucculatrix pseudosylvella</i>	
460		<i>Bucculatrix species</i>	
461		<i>Calostigia wolfschlägerae</i>	
462		<i>Caryocolum xuthellum</i>	
463		<i>Chamaesphecia balcanica</i>	
464		<i>Chesias pinkeri</i>	
465		<i>Cnephasia klimeschi</i>	
466		<i>Coleophora caortataephaga</i>	

467		<i>Coleophora depunctella</i>	
468		<i>Coleophora flavescentella</i>	
469		<i>Coleophora gigantella</i>	
470		<i>Coleophora kasyi</i>	
471		<i>Coleophora latilineella</i>	
472		<i>Coleophora macedonica</i>	МК ендемит
473		<i>Coleophora medicagivora</i>	
474		<i>Coleophora quadristraminella</i>	
475		<i>Coleophora scabrida</i>	
476		<i>Coleophora species</i>	
477		<i>Copiphana (Cleophana) lunaki</i>	
478		<i>Cosmia rhodopsis</i>	
479		<i>Cryphia (Bryophila) seladona burgeffi</i>	
480		<i>Ephysteris treskensis</i>	МК ендемит
481		<i>Eremica (Symmoca) kasyi</i>	
482		<i>Eriogaster lanestris macedonica</i>	МК ендемит
1	2	3	4
483		<i>Euchalcia (Plusia) chlorocharis</i>	
484		<i>Euphitecia ochridata</i>	МК ендемит
485		<i>Euphitecia thurnerata</i>	
486		<i>Euproctis rivularis dannehl</i>	
487		<i>Gnophos pentheri petrina</i>	МК ендемит
488		<i>Hadena (Dianthoecia) clara macedonica</i>	МК ендемит
489		<i>Infurcitinea kasyi</i>	
490		<i>Infurcitinea ochridella</i>	МК ендемит
491		<i>Kessleria macedonica</i>	МК ендемит
492		<i>Neurothaumasia macedonica</i>	МК ендемит
493		<i>Obesoceras forsteri</i>	
494		<i>Pantacordis (Eremica) pantsa</i>	
495		<i>Parachronistis lunaki</i>	
496		<i>Porphyrinia thurneri</i>	
497		<i>Rebelia macedonica</i>	МК ендемит
498		<i>Scythris albostrata</i>	
499		<i>Scythris crypta</i>	
500		<i>Scythris similes</i>	
501		<i>Scythris subschleichiella</i>	
502		<i>Stagmatophora klimeschi</i>	МК ендемит
503		<i>Stigmella (Nepticula) globulariae</i>	
504		<i>Teleiopsis species</i>	
505		<i>Zygaena (Cisiphaga) ochrida</i>	МК ендемит
506		<i>Zygaena (Hesychia) laeta orientis</i>	
507		<i>Zygaena (Lictoria) achilleae winneguthi</i>	
IV.2	РБЕТНИЦИ	VERTEBRATA	
IV.2.1	Риби	Pisces	
508	Охридски шлунец	<i>Albumoides ohridanus</i>	МК ендемит
509	Преспански шлунец	<i>Albumoides prespensis</i>	МК ендемит
510	Преспанска плашица	<i>Albumus belvica</i>	МК ендемит
511	Охридска мрена	<i>Barbus rebeli</i>	МК ендемит
512	Преспанска мрена	<i>Barbus prespensis</i>	МК ендемит
513	Струмичка мрена	<i>Barbus strumicae</i>	МК ендемит
514	Преспански скобуст	<i>Chondrostoma prespense</i>	МК ендемит

515	Охридски скобуст	<i>Chondrostoma ohridana</i>	МК ендемит
516	Преспанска штипалка	<i>Cobitis meridionalis</i>	МК ендемит
517	Автохтон преспански крап	<i>Cyprinus carpio</i>	
518	Охридски мренец, кркушка	<i>Gobio ohridanus</i>	МК ендемит
519	Тенкоопашеста кркушка	<i>Romanogobio elimeius</i>	
520	Кеслерова кркушка	<i>Romanogobio kesleri</i>	
521	Преспански грунец	<i>Rutilus prespensis</i>	МК ендемит
522	Охридски грунец	<i>Rutilus ohridanus</i>	МК ендемит
523	Дримски грунец	<i>Rutilus karamanii</i>	МК ендемит
522	Охридска пастрмка	<i>Salmo ohridanus</i>	МК ендемит
520	Пелагонска пастрмка	<i>Salmo pelagonicus</i>	МК ендемит
521	Македонска пастрмка	<i>Salmo macedonicus</i>	МК ендемит
522	Струшка пастрмка	<i>Salmo balcanicus</i>	МК ендемит
523	Мраморна пастрмка	<i>Salmo marmoratus</i>	
524	Охридска писа	<i>Scardinius knezevici</i>	МК ендемит
1	2	3	4
525	Златна штипалка	<i>Sabanejewia balkanica</i>	Балкан
526	Вардарски вретенар	<i>Zingel balcanicu</i>	Балкан
IV.2.2	Водоземци	Amphibia	
527	Македонски мрmoreц	<i>Triturus macedonicus</i>	
528	Балкански мрmoreц	<i>Triturus karelinii</i>	
529	Жолт мукач	<i>Bombina variegata</i>	
530	Балканска лукова жаба	<i>Palobates syriacus balcanicus</i>	
531	Зелена крастава жаба	<i>Pseudepidalea viridis</i>	
532	Гаталинка	<i>Hyla arborea</i>	
533	Горска жаба	<i>Rana dalmatina</i>	
534	Поточна жаба	<i>Rana graeca</i>	
IV.2.3	Влечуги	Reptilia	
535	Полска желка	<i>Testudo graeca</i>	
536	Ридска желка	<i>Testudo hermanni</i>	
537	Блатна желка	<i>Emys orbicularis</i>	
538	Речна желка	<i>Mauremys caspica</i>	
539	Балкански гекон	<i>Mediodactylus kotschy</i>	
540	Кратконог гуштерче	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	
541	Змијогуштер	<i>Pseudopus apodus</i>	
542	Скалеста гуштерица	<i>Podarcis muralis</i>	
543	Македонска гуштерица	<i>Podarcis muralis</i>	
544	Планинска гуштерица	<i>Lacerta agilis</i>	
545	Голем зелен гуштер	<i>Lacerta trilineata</i>	
546	Зелен гуштер	<i>Lacerta viridis</i>	
547	Степски удав (боа)	<i>Eryx jaculus</i>	
548	Жолт смок	<i>Dolichophis caspius</i>	
549	Џитка	<i>Platyceus najadum</i>	
550	Ескулапов смок	<i>Zamenis longissimus</i>	
551	Ждрепка	<i>Elaphe qatuorlineata</i>	
552	Леопардов смок	<i>Zamenis situla</i>	
553	Планински смок	<i>Coronella austriaca</i>	
554	Мачја змија	<i>Telescopus fallax</i>	
555	Водна змија (рибарка)	<i>Natrix tessellate</i>	
556	Поскок	<i>Vipera ammodytes</i>	
IV.2.3	Птици	Aves	
557	Водно трскарче	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
558	Еребица камењарка	<i>Alectoris graeca</i>	
559	Патка ластовичарка	<i>Anas acuta</i>	
560	Патка берија	<i>Anas crecca</i>	

561	Дива патка, глужарка	<i>Anas platyrhynchos</i>	
562	Патка крчкало	<i>Anas querquedula</i>	
563	Белочелна гуска	<i>Anser albifrons</i>	
564	Дива гуска	<i>Anser anser</i>	
565	Мала гуска	<i>Anser erythropus</i>	
566	Гуска глоговница	<i>Anser fabalis</i>	
567	Црвеноглава норка	<i>Aythya ferina</i>	
568	Цуцулеста норка	<i>Aythya fuligula</i>	
569	Норка	<i>Aythya nyroca</i>	
570	Лештерка	<i>Bonasa bonasia</i>	
571	Див гулаб	<i>Columba livia</i>	
572	Гулаб дупкар	<i>Columba oenas</i>	
1	2	3	4
573	Гулаб гривнаж	<i>Columba palumbus</i>	
574	Потполошка	<i>Coturnix coturnix</i>	
575	Лиска	<i>Fulica atra</i>	
576	Ливадска шњука (бекасин)	<i>Gallinago media</i>	
577	Мал бекасин	<i>Lymnocryptes minimus</i>	
578	Мраморна шатка	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
579	Орел рибар	<i>Pandion haliaetus</i>	
580	Полска еребица	<i>Perdix perdix</i>	
581	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	
582	Шумска шљука	<i>Scolopax rusticola</i>	
583	Гугутка	<i>Streptopelia decaocto</i>	
584	Грлица	<i>Streptopelia turtur</i>	
IV.2.4	Цицачи	Mammalia	
585	Широкоушест лилјак	<i>Barbastella barbastellus</i>	
586	Балканска полјанка	<i>Microtus felteni</i>	
587	Долгокрилест лилјак	<i>Miniopterus schreibersii</i>	
588	Долгопрст ноќник	<i>Myotis capaccinii</i>	
589	Бласиев потковичар	<i>Rhinolophus blasii</i>	
590	Јужен потковичар	<i>Rhinolophus euryale</i>	
591	Мехелиев потковичар	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	
592	Јазовец	<i>Meles meles</i>	
593	Верверица	<i>Sciurus vulgaris</i>	
594	Шарен твор	<i>Vormela peregusna</i>	

III. Овие листи се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5370/10
16 септември 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3070.

Врз основа на член 39, член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и точка 12 од Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и роковите на доставување и користење на податоците и информациите во Кредитниот регистар.

2. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар (во понатамошниот текст: Одлуката), Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) воспоставува посебна веб-апликација и веб-услуга - Кредитен регистар (во понатамошниот текст: Апликацијата).

Позициите во Кредитниот регистар се пополнуваат согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик и Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.

II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА „КРЕДИТЕН РЕГИСТАР“

3. Апликацијата работи во интранет-околина со ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата на податоци.

4. Апликацијата е достапна за банките, штедилниците и филијалите на странски банки за целите дефинирани во точка 3 став 2 од Одлуката.

5. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки доставуваат податоци согласно со техничките инструкции за работа со апликации на Народната банка.

6. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки ги доставуваат податоците и информациите од точка 4 на Одлуката, со користење на шифрите дефинирани во:

- прилогот бр. 1 - Листа на влезните податоци;
- прилогот бр. 2 - Шифри за трговците на мало;
- прилогот бр. 3 - Шифри за намената на кредитите на физичките лица (население);
- прилогот бр. 4 - Шифри за видот на обезбедувањето;

- прилогот бр. 5 - Шифри за населеното место (општина).

Прилозите од оваа точка се составен дел на ова упатство.

7. Во ова упатство, во терминот „трговци на мало“ се вклучуваат: трговците-поединци и физичките лица кои согласно со Законот за трговски друштва не се сметаат за трговци.

Сите податоци коишто се доставуваат до Кредитниот регистар, а се однесуваат на износи, односно вредности, се искажуваат во илјади денари.

III. РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

8. Банките, штедилниците и филијалите на странски банки се должни да ги доставуваат податоците и информациите за водење на Кредитниот регистар од точка 4 на Одлуката, на месечна основа, со состојба на крајот на месецот за кој се известува.

Податоците и информациите од став 1 од оваа точка се доставуваат во периодот од 1. до 15. во наредниот месец.

По исклучок на став 2 од оваа точка, податоците и информациите со состојба на 31 декември, 31 март, 30 јуни и 30 септември се доставуваат во следниве периоди:

- за состојба на 31 декември - од 25 јануари до 05 февруари;
- за состојба на 31 март, 30 јуни и 30 септември - од 1. до 20. во наредниот месец.

9. Народната банка овозможува расположливост на податоците и информациите од Кредитниот регистар во рок од пет работни дена по истекот на роковите предвидени во точка 8 на ова упатство.

Банката/штедилницата/филијалата на странска банка ги добива агрегирани податоците и информациите од точка 10 од Одлуката.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

10. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2008 и 89/2009).

11. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 7826

3 октомври 2011 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Прилог бр. 1

Листа на влезните податоци

Р. бр.	Назив на полето (таг)	Опис на полето	Задолжително внесување
1	2	3	
1	Тип	Код на типот „клиент“: 01 - правно лице. Се внесува секое поединечно правно лице. 02 - физичко лице*. Се внесува секое поединечно физичко лице. 03 - население**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на физичките лица под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправка на вредноста/посебната резерва. 04 - правни лица**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на правните лица и на другите клиенти (08), под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, претежната дејност и видот на исправка на вредноста/посебната резерва. 05 - трговци на мало**. Се внесува збирниот износ на сите кредитни партии на трговците на мало, под лимитот пропишан со Одлуката, поделен според категоријата на ризик, валутата, намената и видот на исправка на вредноста/посебната резерва. 06 - банки. Се внесува секоја поединечна банка. 07 - небанкарски финансиски институции. Се внесува секоја поединечна небанкарска финансиска институција. 08 - други клиенти (упатна литература: Водич за класификација според институционалните сектори: централна влада, локална самоуправа, фондови за	Да

		социјално осигурување, непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата).	
		09 - трговци на мало. Се внесува секое поединечно лице*	
		* Едно и исто лице може да биде пријавено и како физичко лице и како трговец на мало, во зависност од тоа дали кредитот го користи како физичко лице или за деловна активност. **Забелешка: Вкупниот износ за типовите 03 - население, 04 - правни лица и 05 - трговци на мало не треба да надмине 5% од вкупната изложеност на кредитен ризик.	
2	Рез	Код за резидент (Р)/нерезидент (Н)	Да
3	Код	Код за уникатна идентификација во РМ: Матичен број: за правно лице - резидент и за трговец на мало ЕМБГ: за физичко лице - резидент `0000000000001` за збиен износ „население“ `0000000xxxxx2` за збиен износ „правни лица“ (xxxxx е претежна дејност на групата; пример, за „пдејност“ = 02 се внесува `0000000020002`) `0000000000003` - за збиен износ „трговци на мало“ Код за правно лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на државата (2 знака) + единствен матичен број (ИД) во матичната држава (без специјални знаци); пример: ИТ4064488 Код за физичко лице - нерезидент. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + број на пасош (без специјални знаци); пример: ИТ235617Г8 Код за странски банки. Постапка за внесување на кодот: код на држава (2 знака) + код СВИФТ на странската банка.	Да
4	Данбр	Даночен број за правни лица - резиденти	Само за типовите = 01, 06, 07, 08 и 09
5	Назив	Назив на правното лице	Да, освен за типот =

			02. За типот = 09 ова поле се пополнува само за трговци-поединци со регистрирана дејност. За типовите = 03, 04 и 05 се внесува опис на основата (население, правни лица, трговци на мало).
6	Име	Име на физичкото лице	Само за типовите = 02 и 09
7	Презиме	Презиме на физичкото лице	Само за типовите = 02 и 09
8	Град	Населено место (општина), согласно со прилогот бр. 5	Само за резиденти. За типовите = 03, 04 и 05 ова поле не се пополнува
9	Држава	Држава	Да
10	пдејност	Претежна дејност кај правни лица (се внесува четирицифрена шифра на дејноста согласно со Одлуката за донесување на националната класификација на дејностите - НКД Рев.2).	Само за типовите = 01, 04, 06, 07 и 08.
11	брКП	Број на кредитна партија , секоја банка го прикажува по сопствен формат. Доколку во рамките на иста кредитна партија постојат побарувања изразени во различна валута, тогаш се пријавува истиот број на кредитна партија со додавање на ознаката „/x“. Пример, за главница во денари со девизна клаузула ќе се пријави „број на кредитната партија/1“, за провизијата во денари ќе се пријави „број на кредитната партија/2“ итн.	Да
12	типКР	А - ануитетски; Е - еднократен (се вклучуваат и изложеностите коишто произлегуваат од една основа - пример: провизија); К - кредитни картички и тековни сметки.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05
13	дат1Одобр	Датум на првиот излез на пари. Доколку станува збор за изложеност кај која нема излез на пари (гаранција, акредитив, кредитна картичка, тековна сметка), се става датумот на склучување на договорот. Во случај кога нема датум на склучување на договорот (пр. изложеност само врз основа на провизија), ова поле не се пополнува (празно).	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3

		Ова поле не се пополнува и доколку изложеноста се состои само од камата.	
14	одобрКР	Одобрен износ на изложеност (кредит, гаранција, акредитив, рамковен кредит, кредитна картичка и слично) при првото одобрување. За вонбилансната изложеност се внесува договорниот износ. Ова поле не се пополнува доколку изложеноста се состои само од други побарувања и/или камата. Ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од побарувања врз основа на тековни сметки кај странски банки и депозити по видување и преку ноќ кај странски банки.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
15	датДостГлав	Краен датум на достасување на изложеноста. Се внесува крајниот датум на достасување на кредитната партија, согласно со договорот. За изложеноста врз основа на гаранции, акредитиви, кредитни картички, тековна сметки и слични производи, во оваа позиција се внесува рокот на важноста. При ануитетска отплата, се внесува датумот на достасување на последниот ануитет. Во случај кога нема датум на достасување (пр. изложеност само врз основа на провизија) и/или доколку изложеноста се состои само од камата, ова поле не се пополнува (празно). Ова поле не е задолжително, доколку изложеноста се состои само од побарувања врз основа на тековни сметки кај странски банки и депозити по видување и преку ноќ кај странски банки, како и за побарувања врз основа на тековни сметки во овластени домашни банки.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05, и за исклучоците предвидени во колоната 3
16	редГлав (1)	Редовна главница - недостасана (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на недостасаната главница на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
17	изДостГлав (2)	Редовна главница - достасана (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на достасаната главница, на крајот на	Да

		периодот за кој се известува, вклучувајќи го и износот на недозволено пречекорување врз основа на тековни сметки. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	
18	редКам (3)	Редовна камата (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на каматата (редовна достасана и недостасана) на крајот на периодот за кој се известува.	Да
19	нефГлав (4)	Нефункционална главница (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на нефункционалната главница на крајот на периодот за кој се известува. Се внесува бруто-износот, не земајќи го предвид износот на исправката на вредноста и на акумулираната амортизација.	Да
20	нефКам (5)	Нефункционална камата (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на нефункционалната камата на крајот на периодот за кој се известува.	Да
21	дрПобар (6)	Други побарувања (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на крајот на периодот за кој се известува.	Да
22	вонСтав (7)	Вонбилансни ставки (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик). Се внесува износот на крајот на периодот за кој се известува.	Да
23	вкИзлож	Вкупна изложеност: Збир од износите во полињата 16, 17, 18, 19, 21 и 22.	Да
24	макДД	Максимален број денови на доцнење (на најголемото доцнење).	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05
24-а	износДД	Се внесува износот на кој се однесува максималниот број денови на доцнење.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05
25	КС	Каматна стапка , односно процентот на номиналната каматна стапка (на годишно ниво), важечка на датумот на доставување на податоците, претставен со една децимала. Ова поле не се пополнува за вонбилансните ставки и за другите побарувања (0.0).	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
26	типКС	Тип на каматна стапка според склучениот договор: (Ф) фиксна каматна стапка, којашто е непроменлива.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во

		(П) прилагодлива каматна стапка, којашто е променлива според одлука на надлежен орган на банката. (В) варијабилна каматна стапка, којашто се менува во зависност од движењата на одредена референтна каматна стапка. Пополнувањето на ова поле не е задолжително доколку изложеноста се состои само од други побарувања, вонбилансни ставки и нефункционална камата.	колоната 3
27	РП	Реструктурирање (Р) или пролонгирање (П) на кредитната партија, согласно со одредбите од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките. Доколку не е извршено ниту реструктурирање ниту пролонгирање, ова поле не се пополнува.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучокот предвиден во колоната 3.
28	брРП	Број на пролонгирања/реструктурирања. Доколку не е извршено ниту едно реструктурирање/пролонгирање на изложеноста и за типовите = 03, 04 и 05, се внесува 0.	Да
29	новДатДост	Датум на достасување на изложеноста, по извршеното пролонгирање/реструктурирање, согласно со правилата за полето 15 датДостГлав. Овој податок се пополнува само доколку е извршено пролонгирање/реструктурирање (во спротивно, ова поле останува празно).	Да, само во случај кога полето 27 е Р или П и полето 28 >0.
30	процентИсправПосебРез	Процент на извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик), децимален број од 0-100 со 1 децимално место.	Да
31	изИсправПосебРез	Износ на исправката на вредноста и посебната резерва (согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик).	Да
31-а	видИсправПосебРез	Вид на исправка на вредноста/посебна резерва Г- за исправката на вредноста/посебната резерва на групна основа за портфолио на мали кредити; П - за исправката на вредноста/посебната резерва на поединечна основа; ПГ - за побарувањата за кои, на поединечна основа, не е утврдена	Да

		исправката на вредноста/посебната резерва, а е утврдена исправката на вредноста/посебната резерва на групна основа (точка 26 од Одлуката за управување со кредитниот ризик).	
32	вал	Валута од шифрарникот на Народната банка за валути. Ја претставува валутата во која е одобрен кредитот.	Да
33	валТипКр	Валута од шифрарникот на Народната банка за валути. Преку вредностите во ова поле и во полето број 32, се одредува валутната структура на изложеноста (дали е во денари, во девизи или во денари со девизна клаузула);.	Да
34	намена	Код којшто ќе се употребува за намена на кредитот кај физичките лица и трговците на мало (согласно со прилогот бр. 2 и прилогот бр. 3).	Да, само за типовите = 02, 03, 05 и 09
35	видОбезб	Вид на обезбедување (согласно со прилогот бр. 4). За една кредитна партија може да се пријават повеќе обезбедувања.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05
35-а	редОбезб	Ред на обезбедувањето (прв - се внесува 1, втор - се внесува 2). Ова поле не е задолжително за шифрите на обезбедување од 001 до 005 и од 014 до 017.	Да, освен за типовите = 03, 04, 05 и за исклучоците предвидени во колоната 3
36	изОбезб	Износ на обезбедувањето. Ако еден ист предмет се користи како обезбедување за повеќе кредитни партии, тогаш се наведува вредноста на обезбедувањето (делот) што се однесува на конкретната кредитна партија.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05
37	код3	Матичен број/ЕМБГ на правното/физичкото лице (жирант/кокредитобарател) . Доколку нема жирант/кокредитобарател, во ова поле се внесува: -1.	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05.
37-а	данбр3	Даночен број на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако код3 = -1
38	назив3	Назив на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако код3 = -1
39	име3	Име на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако код3 = -1
40	презиме3	Презиме на жирантот/кокредитобарателот	Да, освен ако код3 = -1
40-а	тип	З - жирант К - кокредитобарател Се однесува на податоците од полето бр. 37, 37-а, 38, 39 и 40.	Да, освен ако код3 = -1
41	усогласена ДП	Усогласена девизна позиција на клиентот	Да, освен за типовите = 03, 04 и 05

		Д - усогласена девизна позиција Н - неусогласена девизна позиција	
42	ГлавницаВ П (3)	Главница на крајот на месецот (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
43	КаматаВП (4)	Камата на крајот на месецот (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
44	дрПобарВП (5)	Други побарувања на крајот на месецот (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
45	вонСтавки ВП (6)	Вонбилансни ставки (согласно со точка 27 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
46	вкИзложен остВП	Вкупна изложеност: Збир од износите од полињата 42, 43, 44 и 45.	Да
47	ГлавницаО П (3)	Состојба на отпишаната главница на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
48	КаматаОП (4)	Состојба на отпишаната камата на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
49	дрПобарО П (5)	Состојба на другите отпишани побарувања на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
50	вонСтавки ОП (6)	Состојба на отпишаните вонбилансни ставки на крајот на месецот (согласно со глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките).	Да
51	вкИзложен остОП	Вкупна отпишана изложеност: Збир од износите од полињата 47, 48, 49 и 50.	Да
52	називСерт	Назив на сертификатот којшто ќе се прифаќа за внесување податоци	Да
53	тел	Телефон за контакт	Да
54	е-маил	Електронска пошта за контакт	Да

Прилог бр. 2

Шифри за трговците на мало

код	Трговци на мало
1901	Земјоделство
1902	Трговија
1903	Други услужни дејности
1904	Останати дејности

Прилог бр. 3

Шифри за намената на кредитите на физичките лица (население)

код	Намена
1801	Кредити за купување и реновирање станбен простор
18011	Кредити за купување и реновирање деловен простор
1802	Потрошувачки кредити
1803	Негативни салда по тековни сметки
1804	Кредити врз основа на издадени кредитни картички
18041	Автомобилски кредити
1805	Други кредити

Прилог бр. 4

Шифри за видот на обезбедувањето

код	Вид обезбедување
001	Паричен депозит/депо
002	Гаранции и хартии од вредност издадени од РМ
003	Хартии од вредност (со исклучок на хартии од вредност издадени од РМ)
004	Гаранции од финансиски институции
005	Гаранции издадени од правни лица
006	Станбен простор за живеење и издавање за живеење
007	Друг станбен простор
008	Деловен простор
009	Магацински простор
010	Производствени капацитети
011	Друг недвижен имот
012	Моторни возила
013	Други подвижни предмети
014	Жиранти и меници
015	Кокредитобарател
016	Останато обезбедување
017	Необезбедено

Прилог бр. 5

Шифри за населеното место (општина)

код	Населено место (општина)
101	Арачиново
102	Берово
103	Битола
104	Богданци
105	Боговиње
106	Босилово
107	Брвеница
108	Валандово
109	Василево
110	Вевчани
111	Велес
112	Виница
113	Вранештица
114	Врапчиште
115	Гевгелија
116	Гостивар
117	Градско
118	Дебар
119	Дебарца
120	Делчево
121	Демир Капија
122	Демир Хисар
123	Дојран
124	Долнени
125	Другово
126	Желино
127	Зајас
128	Зелениково
129	Зрновци
130	Илинден
131	Јегуновце
132	Кавадарци
133	Карбинци
134	Кичево
135	Конче
136	Кочани
137	Кратово
138	Крива Паланка
139	Кривогаштани
140	Крушево
141	Куманово
142	Липково

143	Лозово
144	Маврово и Ростуше
145	Македонски Брод
146	Македонска Каменица
147	Могила
148	Неготино
149	Новаци
150	Ново Село
151	Осломеј
152	Охрид
153	Петровец
154	Пехчево
155	Пласница
156	Прилеп
157	Пробиштип
158	Радовиш
159	Ранковце
160	Ресен
161	Росоман
162	Старо Нагоричане
163	Свети Николе
164	Сопиште
165	Струга
166	Струмица
167	Студеничани
168	Теарце
169	Тетово
170	Центар Жупа
171	Чашка
172	Чешиново и Облешево
173	Чучер Сандево
174	Штип
175	Аеродром
176	Бутел
177	Гази Баба
178	Ѓорче Петров
179	Карпош
180	Кисела Вода
181	Сарај
182	Центар
183	Чаир
184	Шуто Оризари
185	Град Скопје

3071.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и точка 43 од Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

УПАТСТВО**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со ова упатство се пропишува начинот на примена на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките (во понатамошниот текст: Одлуката).

2. За единствена примена на Одлуката, банката е должна да ги пополнува и да ги доставува до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) следниве извештаи:

- Извештај за договорната рочна структура на активата и пасивата;
- Извештај за очекуваната рочна структура на активата и пасивата;
- Извештај за најголемите депоненти и нивото на концентрација;
- Извештај за стапките на ликвидност и
- Извештај за интерните ликвидносни показатели.

Извештаите од оваа точка се составен дел на ова упатство.

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОГОВОРНАТА РОЧНА СТРУКТУРА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА

3. Извештајот за договорната рочна структура на активата и пасивата се состои од три дела:

- Образец РСД - денари;
- Образец РСД - девизи; и
- Образец РСД - вкупно.

4. При пополнувањето на овој извештај се применуваат следниве правила:

- одделните активни и пасивни позиции се внесуваат за пет временски периоди: до 7 дена, од 8 до 30 дена, од 31 до 90 дена, од 91 до 180 дена и од 181 до 365 дена;
- временските периоди се утврдуваат според договорната преостаната рочност на одделните активни и пасивни позиции, како преостанат период од датумот на известување до нивната фактичка договорна рочност;
- сите активни позиции се прикажуваат на бруто-основа, односно не се зема износот на акумулираната амортизација, извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва;
- сите активни билансни позиции коишто имаат нефункционален третман не се прикажуваат во Извештајот;
- во колоната којашто го означува периодот до седум дена се внесува износот на задолжителна резерва којшто може да го користи банката, а останатиот износ на задолжителна резерва не се вклучува во Извештајот.

Образец РСД - денари

5. Во образецот РСД - денари се прикажува договорната рочна структура на активата и пасивата во денари и во денари со девизна клаузула на последниот ден од месецот за којшто се известува.

Покрај правилата од точката 4 од ова упатство, образецот РСД - денари се пополнува со примена на правилата од точките 6, 7, 8, 9 и 10 од ова упатство.

6. Во колоните од бр. 3 до бр. 7 се внесува износот на одделните активни и пасивни позиции во денари и во денари со девизна клаузула, согласно со нивната договорна преостаната рочност.

7. Во колоната бр. 8 - „вкупно“ се внесува збирот на активните и пасивните позиции во денари и во денари со девизна клаузула од сите временски периоди на договорната преостаната рочност, односно збирот на износите од колоните бр. 3 - 7.

Активa

8. Позициите од активата се пополнуваат како што следува:

1) Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали

Овие позиции во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметките 10, 131 и 14.

2) Финансиски средства чувани за тргување

На оваа позиција се искажуваат одделно инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти и сопственичките инструменти во денари и во денари со девизна клаузула, коишто се чуваат за тргување. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на сметките: 40000, 40010, 40100, 40110, 40120, 40500, 40510, 40520, 40530, 40540, 40550, 40800, 40810, 40850, 46000, 46010, 46100, 46110, 46120, 46500, 46510, 46520, 46530, 46540, 46550, 46800, 46810 и 46850. Другите должнички инструменти се евидентираат на сметките: 40001, 40011, 40101, 40111, 40121, 40501, 40511, 40521, 40531, 40541, 40551, 40801, 40811, 40851, 46001, 46011, 46101, 46111, 46121, 46501, 46511, 46521, 46531, 46541, 46551, 46801, 46811 и 46851, а сопственичките инструменти на сметките: 40002, 40012, 40512, 40522, 40532, 40542, 40552, 40802, 40852, 46002, 46012, 46512, 46522, 46532, 46542, 46552, 46802 и 46852.

3) Деривати за тргување

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметките 450 и 453.

4) Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик

Оваа позиција ги вклучува дериватите прикажани на сметките 451, 452, 454 и 455.

5) Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

На оваа позиција одделно се искажуваат инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти, сопственичките инструменти и кредитите во денари и во денари со девизна клаузула по објективна вредност преку билансот на успех, коишто се определени како такви при почетното признавање. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на сметките: 43000, 43010, 43100, 43110, 43120, 43500, 43510, 43520, 43530, 43540, 43550, 43800, 43810, 43850, 49000, 49010, 49100, 49110, 49120, 49500, 49510, 49520, 49530, 49540, 49550, 49800, 49810, 49850, а другите должнички инструменти на сметките: 43001, 43011, 43101, 43111, 43121, 43501, 43511, 43521, 43531, 43541, 43551, 43801, 43811, 43851, 49001, 49011, 49101, 49111, 49121, 49501, 49511, 49521, 49531, 49541, 49551, 49801, 49811, 49851. Сопственичките инструменти се евидентираат на сметките: 43002, 43012, 43512, 43522, 43532, 43542, 43552, 43802, 43852, 49002, 49012, 49512, 49522, 49532, 49542, 49552, 49802, 49852, додека кредитите на сметките 439 и 499.

6) Финансиски средства коишто се чуваат до достасување

На оваа позиција одделно се искажува номиналната, односно достасаната вредност на инструментите на пазарот на пари и другите должнички инструменти во денари и во денари со девизна клаузула коишто се чуваат до достасување. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметките: 42000, 42010, 42100,

42110, 42120, 42500, 42510, 42520, 42530, 42540, 42550, 42800, 42810, 42850, 48000, 48010, 48100, 48110, 48120, 48500, 48510, 48520, 48530, 48540, 48550, 48800, 48810, 48850, а другите должнички инструменти на соодветниот дел од сметките: 42001, 42011, 42101, 42111, 42121, 42501, 42511, 42521, 42531, 42541, 42551, 42801, 42811, 42851, 48001, 48011, 48101, 48111, 48121, 48501, 48511, 48521, 48531, 48541, 48551, 48801, 48811 и 48851.

7) Финансиски средства расположливи за продажба

На оваа позиција одделно се искажува номиналната, односно достасаната вредност на инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти, сопственичките хартии од вредност и другите инструменти во денари и во денари со девизна клаузула коишто се расположливи за продажба. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметките: 41000, 41010, 41100, 41110, 41120, 41500, 41510, 41520, 41530, 41540, 41550, 41800, 41810, 41850, 47000, 47010, 47100, 47110, 47120, 47500, 47510, 47520, 47530, 47540, 47550, 47800, 47810, 47850. Другите должнички инструменти се евидентираат на соодветниот дел од сметките: 41001, 41011, 41101, 41111, 41121, 41501, 41511, 41521, 41531, 41541, 41551, 41801, 41811, 41851, 47001, 47011, 47101, 47111, 47121, 47501, 47511, 47521, 47531, 47541, 47551, 47801, 47811, 47851, а сопственичките инструменти на соодветниот дел од сметките: 41002, 41012, 41512, 41522, 41532, 41542, 41552, 41802, 41852, 47002, 47012, 47512, 47522, 47532, 47542, 47552, 47802 и 47852. Другите инструменти се евидентираат на соодветниот дел од сметките 419 и 479.

8) Кредити и побарувања

Оваа позиција ги вклучува меѓубанкарските трансакции во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметката 13 (освен сметката 131), депозитите во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметките 53 и 55, финансискиот лизинг во денари и во денари со девизна клаузула евидентиран на сметките 58 (соодветниот дел) и 599 (соодветниот дел), како и кредитите во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметките 50 и 52. Оваа позиција ги вклучува и другите побарувања во денари и во денари со девизна клаузула, односно побарувањата за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и гаранции и побарувањата по откупни побарувања (факторинг и форфетирање) во денари и во денари со девизна клаузула коишто се евидентираат на соодветниот дел на сметките 56 и 57.

9) Побарувања врз основа на камати

На оваа позиција се искажуваат побарувањата врз основа на камати во денари и во денари со девизна клаузула, евидентирани на соодветниот дел на сметката 15.

10) Побарувања врз основа на провизии и надомести

Оваа позиција ги вклучува побарувањата врз основа на провизии и надомести во денари и во денари со девизна клаузула, евидентирани на соодветниот дел на сметката 16.

11) Останата неспомната билансна актива

Во оваа позиција се вклучуваат сметките од активата на банката коишто не можат да се распоредат во претходните активни позиции, а коишто претставуваат паричен прилив за банката во денари и во денари со девизна клаузула (соодветниот дел на сметките 12, 19 и други активни сметки).

12) Вкупна актива

На оваа позиција се искажува вкупната актива во денари и во денари со девизна клаузула којашто се добива како збир на износите од редот бр. 1 до редот бр. 11 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8.

Пасива

9. Позициите од пасивата се пополнуваат како што следува:

13) Трансакциски сметки

Оваа позиција ги вклучува трансакциските сметки во денари евидентирани на соодветниот дел на сметката 80.

14) Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех

На оваа позиција се искажуваат финансиските обврски во денари и во денари со девизна клаузула мерени по објективната вредност преку билансот на успех, при што одделно се прикажуваат обврските за инструментите на пазарот на пари, за другите должнички инструменти, за сопственичките инструменти, за депозитите, обврските по кредити и за субординираните инструменти. Овие позиции во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметката 89.

15) Деривати за тргување

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметките 850 и 853.

16) Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметките 851, 852, 854 и 855.

17) Депозити

Во оваа позиција одделно се прикажуваат депозитите по видување и орочените депозити во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметките 81, 82 и 86.

18) Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити во денари и во денари со девизна клаузула во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел на сметките 84 и 87. Во оваа позиција се вклучуваат и одливите врз основа на субординираните долг и хибридниите инструменти коишто достасуваат во текот на наредните 365 дена, а коишто се евидентирани на соодветниот дел од сметките 908, 9100, 9102, 9110 и 9112.

19) Издадени должнички хартии од вредност

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на издадени хартии од вредност во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел од сметката 83.

20) Обврски врз основа на камати

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на камати во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметката 25.

21) Обврски врз основа на провизии и надомести

Оваа позиција ги вклучува обврските врз основа на провизии и надомести во денари и во денари со девизна клаузула евидентирани на соодветниот дел на сметката 26.

22) Финансиски лизинг

Во сметководството на банката обврските врз основа на финансиски лизинг во денари и во денари со девизна клаузула се евидентираат на соодветниот дел на сметката 88.

23) Останата неспомната билансна пасива

Во оваа позиција се вклучуваат сметките од пасивата на банката коишто не можат да се распоредат во претходните пасивни позиции, а коишто претставуваат паричен одлив за банката. Овде е опфатен соодветниот дел од сметките 20, 21, 22, 23, 29 и други пасивни сметки.

24) Вкупна пасива

На оваа позиција се искажува вкупната пасива во денари и во денари со девизна клаузула којашто се добива како збир на износите од редот бр. 13 до редот бр. 23 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8.

Вонбилансни ставки

10. Вонбилансните ставки коишто претставуваат потенцијално побарување (паричен прилив) или потенцијална обврска (паричен одлив) за банката се прикажуваат на следниве позиции во образецот:

25) Вонбилансна актива

На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ставки во денари и во денари со девизна клаузула коишто претставуваат потенцијално побарување за банката врз основа на добиени гаранции, акредитиви, рамковни кредити и други вонбилансни ставки коишто се евидентираат на соодветниот дел од сметката 990. Во оваа позиција не се вклучуваат вонбилансните ставки коишто се поврзани со ставки што веќе се прикажани како дел од активните билансни позиции од овој извештај.

26) Вонбилансна пасива

На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ставки во денари и во денари со девизна клаузула коишто претставуваат потенцијална обврска за банката врз основа на издадени гаранции, акредитиви, рамковни кредити, неискористени кредитни лимити и други вонбилансни ставки, со исклучок на покриените вонбилансни ставки. На оваа позиција се прикажува соодветниот дел од сметката 998.

27) Нето вонбилансни ставки

Се прикажува разликата помеѓу вонбилансната актива и вонбилансната пасива прикажани на редните бр. 25 и 26. Евентуалната негативна разлика се прикажува со негативен предзнак.

28) Разлика

Оваа позиција се добива како разлика помеѓу вкупната актива и вкупната пасива (разлика на износите од реден бр. 12 и реден бр. 24), зголемена, односно намалена за износот на нето вонбилансните ставки.

29) Збир на разликата

На оваа позиција се искажува збирот на разликата од реден бр. 28.

Образец РСД - девизи

11. Во образецот РСД - девизи се прикажува договорната рочна структура на активата и пасивата во странска валута на последниот ден од месецот за кој се известува.

Покрај правилата од точката 4 од ова упатство, образецот РСД - девизи се пополнува со примена и на правилата од точките 12, 13, 14, 15 и 16.

12. Во колоните од бр. 3 до бр. 7 се внесува износот на одделните активни и пасивни позиции во странска валута, согласно со нивната договорна преостаната рочност.

13. Во колоната бр. 8 - „вкупно“, се внесува збирот на активните и пасивните позиции во странска валута од сите временски периоди на договорна преостаната рочност, односно збирот на износите од колоните бр. 3 - 7.

Активa

14. Позициите од активата се пополнуваат како што следува:

1) Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали

На оваа позиција се искажуваат паричните средства, паричните еквиваленти и трансакциските сметки во странска валута, коишто во сметководството на бан-

ката се евидентираат на соодветниот дел од сметките 10, 300, 301, 307, 308, 31, како и на други соодветни сметки.

2) Финансиски средства чувани за тргување

На оваа позиција одделно се искажуваат инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти и сопственичките инструменти во странска валута коишто се чуваат за тргување. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на сметките: 36000, 36010, 36100, 36110, 36120, 36500, 36510, 36530, 36540, 36550, 36800, 36810, 36850. Другите должнички инструменти се евидентираат на сметките: 36001, 36011, 36101, 36111, 36121, 36501, 36511, 36531, 36541, 36551, 36801, 36811, 36851, а сопственичките инструменти на сметките: 36002, 36012, 36512, 36532, 36542, 36552, 36802, 36852.

3) Деривати за тргување

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметката 350.

4) Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметките 351 и 352.

5) Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

На оваа позиција одделно се искажуваат инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти, сопственичките инструменти и кредитите во странска валута по објективна вредност преку билансот на успех, коишто се определени како такви при почетното признавање. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на сметките: 39000, 39010, 39100, 39110, 39120, 39500, 39510, 39530, 39540, 39550, 39800, 39810, 39850. Другите должнички инструменти се евидентираат на сметките: 39001, 39011, 39101, 39111, 39121, 39501, 39511, 39531, 39541, 39551, 39801, 39811, 39851. Сопственичките инструменти се евидентираат на сметките: 39002, 39012, 39512, 39532, 39542, 39552, 39802, 39852, а кредитите на сметката 399.

6) Финансиски средства коишто се чуваат до достасување

На оваа позиција одделно се искажува номиналната, односно достасаната вредност на инструментите на пазарот на пари и другите должнички инструменти во странска валута коишто се чуваат до достасување. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел на сметките: 38000, 38010, 38100, 38110, 38120, 38500, 38510, 38530, 38540, 38550, 38800, 38810, 38850, а другите должнички инструменти на соодветниот дел на сметките: 38001, 38011, 38101, 38111, 38121, 38501, 38511, 38531, 38541, 38551, 38801, 38811, 38851.

7) Финансиски средства расположливи за продажба

На оваа позиција одделно се искажува номиналната, односно достасаната вредност на инструментите на пазарот на пари, другите должнички инструменти, сопственичките хартии од вредност и други инструменти во странска валута коишто се расположливи за продажба. Инструментите на пазарот на пари во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел на сметките: 37000, 37010, 37100, 37110, 37120, 37500, 37510, 37530, 37540, 37550, 37800, 37810, 37850. Другите должнички инструменти се евидентираат на соодветниот дел на сметките: 37001, 37011, 37101, 37111, 37121, 37501, 37511, 37531, 37541, 37551, 37801,

37811, 37851, а сопственичките инструменти на соодветниот дел на сметките: 37002, 37012, 37512, 37532, 37542, 37552, 37802, 37852. Другите инструменти се евидентираат на соодветниот дел на сметката 379.

8) Кредити и побарувања

Оваа позиција ги вклучува меѓубанкарските трансакции во странска валута евидентирани на сметката 33, депозитите во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 54, финансискиот лизинг во странска валута евидентиран на соодветниот дел на сметката 59 (освен сметката 599), како и кредитите во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 51. Оваа позиција ги вклучува и другите побарувања во странска валута, односно побарувањата за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и гаранции и побарувањата по откупени побарувања (факторинг и форфетирање) коишто во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел на сметките 56 и 57.

9) Побарувања врз основа на камати

На оваа позиција се искажуваат побарувањата врз основа на камати во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 15.

10) Побарувања врз основа на провизии и надомести

Оваа позиција ги вклучува побарувањата врз основа на провизии и надомести во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 16.

11) Останата неспомната билансна актива

Во оваа позиција се вклучуваат сметките од активата на банката коишто не можат да се распоредат во претходните активни позиции, а коишто претставуваат паричен прилив за банката во странска валута (соодветниот дел на сметките 12, 19 и други).

12) Вкупна актива

На оваа позиција се искажува вкупната актива во странска валута којашто се добива како збир на износите од реден бр. 1 до реден бр. 11 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8.

Пасива

15. Позициите од пасивата се пополнуваат како што следува:

13) Трансакциски сметки

Оваа позиција ги вклучува трансакциските сметки во странска валута евидентирани на сметките 700, 702, 705, 707, 708, 709 и 71.

14) Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех

На оваа позиција се искажуваат финансиските обврски во странска валута одредени по објективната вредност преку билансот на успех, односно обврските за инструментите на пазарот на пари, за други должнички инструменти, за сопственички инструменти, за депозити, обврските врз основа на кредити и за субординираните инструменти, коишто во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметката 79.

15) Деривати за тргување

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметката 750.

16) Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик

Оваа позиција во сметководството на банката се евидентира на сметките 751 и 752.

17) Депозити

Оваа позиција ги вклучува депозитите по видување и орочените депозити во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 72.

18) Обврски врз основа на кредити

Обврските врз основа на кредити во странска валута во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел на сметката 74. Во оваа позиција се вклучуваат и одливите врз основа на субординираниот долг и хибридниите инструменти коишто достасуваат во текот на наредните 365 дена, а коишто се евидентирани на соодветниот дел од сметките 908, 9101 и 9111.

19) Издадени должнички хартии од вредност

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на издадени хартии од вредност во странска валута евидентирани на соодветниот дел од сметката 73.

20) Обврски врз основа на камати

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на камати во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 25.

21) Обврски врз основа на провизии и надомести

Оваа позиција ги вклучува обврските врз основа на провизии и надомести во странска валута евидентирани на соодветниот дел на сметката 26.

22) Финансиски лизинг

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на финансискиот лизинг во странска валута коишто се евидентираат на соодветниот дел од сметката 78.

23) Останата неспомната билансна пасива

Во оваа позиција се вклучуваат сметките од пасивата на банката коишто не можат да се распоредат во претходните пасивни позиции, а коишто претставуваат паричен одлив за банката (соодветен дел на сметките 22, 23, 29, 77 и други).

24) Вкупна пасива

На оваа позиција се искажува вкупната пасива во странска валута којашто се добива како збир на износите од реден бр. 13 до реден бр. 23 за секоја одделна позиција од колоните бр. 3 - 8.

Вонбилансни ставки

16. Вонбилансните ставки коишто претставуваат потенцијално побарување (паричен прилив) или потенцијална обврска (паричен одлив) за банката се прикажуваат на следниве позиции во образецот:

25) Вонбилансна актива

На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ставки во странска валута коишто претставуваат потенцијално побарување за банката врз основа на добиени гаранции, акредитиви, рамковни кредити и други вонбилансни ставки коишто се евидентираат на соодветниот дел од сметките 990 и 991. Во оваа позиција не се вклучуваат вонбилансните ставки коишто се поврзани со ставки што веќе се прикажани како дел од активните билансни позиции од овој извештај.

26) Вонбилансна пасива

На оваа позиција се искажуваат вонбилансните ставки во странска валута коишто претставуваат потенцијална обврска за банката врз основа на издадени гаранции, акредитиви, рамковни кредити, неискористени кредитни лимити и други вонбилансни ставки, со исклучок на покриените вонбилансни ставки. На оваа позиција се прикажува соодветниот дел од сметката 998.

27) Нето вонбилансни ставки

Се прикажува разликата помеѓу вонбилансната актива и вонбилансната пасива во странска валута, прикажани на редните бр. 25 и 26. Евентуалната негативна разлика се прикажува со негативен предзнак.

28) Разлика

Оваа позиција се добива како разлика помеѓу вкупната актива и вкупната пасива (разлика на износите од реден бр. 12 и реден бр. 24), зголемена, односно намалена за износот на нето вонбилансните ставки.

29) Збир на разликата

На оваа позиција се искажува збирот на разликата од реден бр. 28.

Образец РСД - вкупно

17. Образецот РСД - вкупно претставува збирен преглед на позициите содржани во обрасците РСД - денари и РСД - девизи.

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЧЕКУВАНАТА РОЧНА СТРУКТУРА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА

18. Извештајот за очекуваната рочна структура на активата и пасивата (образец РСО) се пополнува со примена на следниве правила:

- одделните активни и пасивни позиции се внесуваат во три временски периоди: до 7 дена, од 8 до 30 дена, од 31 до 90 дена;
- сите активни и пасивни позиции се прикажуваат збирно, без разлика на валутата во која се изразени или ќе бидат изразени;
- сите активни позиции се прикажуваат на бруто-основа, односно не се зема износот на акумулираната амортизација, извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва;
- сите активни билансни позиции коишто имаат нефункционален третман не се прикажуваат во Извештајот;
- во Извештајот може да се вклучи само износот на задолжителната резерва којшто може да го користи банката;
- правилата за пополнување на Извештајот за договорна рочна структура на активата и пасивата, предвидени во точките 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од ова упатство, соодветно се применуваат и на овој извештај.

19. Образецот РСО се состои од два дела:

- **Очекувана рочност (билансна и вонбилансна евиденција)** - трите временски периоди се пополнуваат согласно со очекуваните приливи и одливи од одделните активни и пасивни билансни и вонбилансни позиции коишто се дел од билансната и вонбилансната евиденција на банката на последниот ден од месецот за којшто се известува. При одредување на очекуваната преостаната рочност на овие позиции, банката ја има предвид веројатноста за настанување на одреден прилив или одлив (пр. веројатност за наплата на побарувањата на банката во роковите на достасување, веројатност за нивото на депозитите коишто ќе бидат повлечени во рокот на нивното достасување, веројатност за користење рамковен кредит одобрен од страна на банката и слично). Очекуваната преостаната рочност на позициите од билансот на состојба се внесува во колоните бр. 3, 4 и 5;

- **Очекувана рочност (идни активности)** - трите временски периоди се пополнуваат согласно со очекуваните приливи и одливи од идните активности на банката. Како идни активности се сметаат оние активности за коишто банката очекува дека ќе ги оствари во иднина, односно активностите коишто не се дел од билансната и вонбилансната евиденција на банката на денот на изготвувањето на овој извештај. Банката ја утврдува

очекуваната рочност на идните активности според оцената и претпоставките за големината на идните парични приливи и одливи во одделни временски периоди коишто ја земаат предвид веројатноста за нивното настанување (пр. веројатност за одобрување нови кредити, користење нови заеми, вложување нови депозити во банката и слично). Очекуваната преостаната рочност на идните активности се внесува во колоните бр. 6, 7 и 8, при што се внесува нето-приливот или нето-одливот (приливите се внесуваат со позитивен предзнак, а одливите со негативен предзнак). Притоа, банката ги пополнува само оние позиции од колоните бр. 6, 7 и 8 за кои очекува дека ќе има приливи или одливи врз основа на идни активности.

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЈГОЛЕМИТЕ ДЕПОНЕНТИ И НИВОТО НА КОНЦЕНТРАЦИЈА

20. Извештајот за најголемите депоненти и нивото на концентрација на банката се состои од следниве два дела:

- образецот НД - се прикажува учеството на најголемите депоненти во депозитната база на банката;
- образецот НК - се прикажува нивото на концентрација кај депозитите по видување и трансакциските сметки.

21. Образецот НД содржи податоци за учеството на најголемите депоненти, утврдени согласно со точка 33 став 2 од Одлуката, во вкупната просечна депозитна база на банката.

Образецот НД се составува на месечна основа, како просек на состојбата на депозитите на крајот на сите декади (10, 20 и последниот ден) од месецот за којшто се известува, со примена на следниве правила:

а) Во колоната бр. 2 - „депонент“, се внесуваат името, односно називот на најголемите дваесет депоненти коишто вложиле средства во банката во форма на депозит. Колоната се пополнува на тој начин што се наведува депонентот, заедно со сите правни и физички лица коишто, согласно со Законот за банките и прописите донесени врз основа на овој закон, се сметаат за поврзани. Притоа, одделно се прикажуваат депозитите на депонентот и депозитите на лицата поврзани со него, а во посебен ред се наведува вкупниот износ на депозитите на депонентот и на лицата поврзани со него.

б) Во колоната бр. 3 - „седиште“, се внесува седиштето на депонентот и на лицата поврзани со него.

в) Во колоната бр. 4 - „просечен износ на депозити“, се внесува просечниот износ на депозитите на секој одделен депонент и на лицата поврзани со него, како просек на состојбата на нивните вкупни депозити кај банката, на крајот на декадите од месецот за којшто се известува.

г) Во колоната бр. 5 - „% од просечната депозитна база“, се внесува процентуалното учество на просечниот износ на депозитите на депонентот и на лицата поврзани со него, во просечната депозитна база на банката прикажана на редот бр. 22.

д) На реден бр. 21 - „вкупно“, во колоната бр. 4 се искажува збирот на износите од редовите од реден бр. 1 до реден бр. 20, додека во колоната бр. 5 се внесува односот помеѓу збирот од колоната бр. 4 на овој ред и износот на просечната депозитна база прикажан на редот бр. 22, колона бр. 4. Колоната бр. 3 од овој ред не се пополнува.

ѓ) На реден бр. 22 - „просечна депозитна база“, се внесува просекот на износот на депозитната база со состојба на крајот на сите декади од месецот за којшто се

известува, при што депозитната база за секоја декада се утврдува врз основа на состојбата на сметките од потточките 13) и 17) на точките 9 и 15 од ова упатство. Колоните бр. 3 и 5 од овој ред не се пополнуваат.

22. Образецот НК содржи податоци за нивото на концентрација кај депозитите по видување и трансакциските сметки, утврдено согласно со точка 33 став 3 од Одлуката.

Образецот НК се составува на месечна основа, како просек на состојбата на депозитите по видување и трансакциските сметки на крајот на сите декади (10, 20 и последниот ден) од месецот за кој се известува.

23. Образецот НК се пополнува со примена на следниве правила:

а) Во колоната бр. 2 - „депонент“, се внесуваат името, односно називот на дваесетте депоненти на банката со најголемо учество во просечниот износ на вкупните депозити по видување и трансакциски сметки. При пополнувањето на оваа колона соодветно се применуваат правилата според кои се пополнува колоната бр. 2 од образецот НД.

б) Во колоната бр. 3 - „седиште“, се внесува седиштето на депонентот и на лицата поврзани со него.

в) Во колоната бр. 4 - „просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки“, се внесува просечниот износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на секој одделен депонент и на лицата поврзани со него, како просек на состојбата на нивните вкупни депозити по видување и трансакциски сметки кај банката, на крајот на декадите од месецот за кој се известува.

г) Во колоната бр. 5 - „ниво на концентрација“, се внесува процентуалното учество на просечниот износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на депонентот и на лицата поврзани со него, во вкупниот просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на банката, прикажан на редот бр. 22.

д) На реден бр. 21 - „вкупно“, во колоната бр. 4 се исказува збирот на износите од редовите од реден бр. 1 до реден бр. 20, додека во колоната бр. 5 се внесува односот помеѓу збирот од колоната бр. 4 на овој ред и вкупниот просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки на банката, прикажан на редот бр. 22, колона бр. 4. Колоната бр. 3 од овој ред не се пополнува.

ѓ) На реден бр. 22 - „вкупен просечен износ на трансакциските сметки и депозитите по видување“, се внесува просекот на износот на депозитите по видување и трансакциските сметки на банката со состојба на крајот на сите декади од месецот за кој се известува, при што за депозитите по видување и трансакциските сметки за секоја декада тој се утврдува врз основа на состојбата на позициите од потточките 13) и 17) на точките 9 и 15 (само делот од потточката 17 којшто се однесува на депозитите по видување) од ова упатство. Колоните бр. 3 и 5 од овој ред не се пополнуваат.

V. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКИТЕ НА ЛИКВИДНОСТ

24. Во Извештајот за стапките на ликвидност се прикажуваат стапките на ликвидност од точка 34 од Одлуката, при што Извештајот содржи податоци за состојбата на позициите коишто се вклучуваат во утврдувањето на стапките само за работните денови од месецот за којшто се известува.

Извештајот за стапките на ликвидност се состои од два дела:

- образецот СЛ 30 - се прикажуваат стапките на ликвидност до 30 дена; и

- образецот СЛ 180 - се прикажуваат стапките на ликвидност до 180 дена.

Образецот РСД - вкупно соодветно се користи како насока за пополнувањето на обрасците СЛ30 и СЛ180, освен доколку не е поинаку пропишано со оваа глава.

25. Образецот СЛ30 се пополнува со примена на следниве правила за активните и пасивните позиции:

а) Колоната бр. 2 - „средства кај и должнички инструменти на Народната банка“ се пополнува согласно со точката 36 потточка а) алинеи 1 и 2 од Одлуката и ги вклучува средствата кај Народната банка, вклучувајќи го и делот од задолжителната резерва којшто може да го користи банката и должничките инструменти издадени од Народната банка, без разлика на нивната договорна преостаната рочност.

Колоната бр. 3 - „позиции коишто ги прифаќа Народната банка“, ги вклучува хартиите од вредност или средствата коишто Народната банка ги прифаќа како инструмент за обезбедување при спроведување на монетарните операции без разлика на нивната преостаната договорна рочност (точка 36 потточка а) алинеја 4 од Одлуката).

Колоната бр. 4 - „кредити, камати, провизии и надоместоци“ се пополнува согласно со точката 36 потточка а) алинеја 5 од Одлуката и се внесуваат ставките коишто се прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно, намалени за кредитите, каматите, провизиите и надоместите од финансиските и нефинансиските лица класифицирани во категоријата на ризик „В“ коишто достасуваат во следните 30 дена, како и за кредитите, каматите, провизиите и надоместите од финансиските и нефинансиските лица класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е продолжен два или повеќепати.

Колоната бр. 5 - „вложувања во хартии од вредност“ се пополнува согласно со точката 36 потточка а) алинеи 6, 7, 8 и 9 од Одлуката и се внесуваат соодветните ставки од образецот РСД - вкупно, и тоа: од редовите бр. 2, 5 и 7 (без разлика на нивната преостаната договорна рочност) и од редот бр. 6 со преостаната договорна рочност до 30 дена (колони бр. 3 и 4).

Во колоната бр. 6 - „останата актива којашто достасува до 30 дена“ се внесуваат сите останати активни позиции коишто не се опфатени во претходните позиции од оваа потточка, а коишто се вклучуваат во пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена согласно со точката 36 потточка а) алинеи 3 и 10 од Одлуката (соодветен дел од редовите бр. 1, 11 и 25 од образецот РСД - вкупно).

Во колоната бр. 7 - „вкупна актива којашто достасува до 30 дена“, се внесува збирот на колоните бр. 2, 3, 4, 5 и 6.

Во колоните бр. 2, 3, 4, 5 и 6, банката не ги вклучува активните позиции со кои не може слободно да располага (пр. позиции коишто служат како обезбедување обврски на други лица; позиции што служат како покритие по преземена обврска на банката, кога позицијата којашто се обезбедува и позицијата којашто служи како обезбедување се со различна рочност; позиции за кои се води судски спор и слично).

б) Во колоната бр. 8 - „трансакциски сметки и депозити по видување“ се внесува износот на трансакциските сметки и депозитите по видување прикажани во редовите бр. 13 и 17 (само делот што се однесува на де-

позитите по видување) од образецот РСД - вкупно, којшто се вклучува во пресметувањето на стапката на ликвидност до 30 дена, согласно со точката 38 од Одлуката. Процентот на вклученост на трансакциските сметки и депозитите по видување (30%, 35% или 40%) за месецот за којшто се известува, се утврдува врз основа на нивото на концентрација, утврдено во текот на претходниот месец - процентот прикажан на реден бр. 21 колона бр. 5 од образецот НК за месецот што му претходи на месецот за којшто се известува.

Во колоната бр. 9 - „орочени депозити коишто достасуваат до 30 дена (80%)“, се внесува 80% од износот на орочените депозити прикажани во редот бр. 17 од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно.

Во колоната бр. 10 - „одобрени пречекорувања на трансакциските сметки и кредитните картички (15%)“, се внесува 15% од износот на одобрените пречекорувања на трансакциските сметки и одобрените лимити на кредитните картички (соодветен дел од ставките што се прикажуваат на редот бр. 26 од образецот РСД - вкупно).

Во колоната бр. 11 - „останата пасива којашто достасува до 30 дена“ се внесуваат сите останати пасивни позиции коишто не се опфатени во претходните позиции од оваа потточка, а коишто се вклучуваат во пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена, согласно со точката 36 потточка б) алинеи 2, 4 и 6 од Одлуката (соодветен дел од редот бр. 14 и од редовите бр. 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 26 од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно).

Во колоната бр. 12 - „вкупна пасива којашто достасува до 30 дена“, се внесува збирот на колоните бр. 8, 9, 10 и 11.

в) Во колоната бр. 13 - „стапка на ликвидност до 30 дена“ се внесува односот помеѓу колоните бр. 7 и 12 од овој образец.

г) Во редот - „вкупно“ се внесува збирот на дневните состојби на позициите од соодветните колони. Колоната бр. 13 не се пополнува.

д) Во редот - „вкупно-просек“ се внесува просечниот износ на дневните состојби на позициите од образецот, којшто се добива кога износот од редот „вкупно“ ќе се подели со бројот на работни денови во месецот за кој се известува. Колоните бр. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 не се пополнуваат.

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, редот - „вкупно-просек“ за колоната бр. 13 се пополнува како однос помеѓу просекот на вкупните активни позиции (колона бр. 7 од овој ред) и просекот на вкупните пасивни позиции (колона бр. 12 од овој ред) и ја прикажува месечната стапка на ликвидност до 30 дена.

26. Образецот СЛ180 се пополнува со примена на правилата од точката 25 од ова упатство и точката 37 од Одлуката, при што за оние позиции коишто се вклучуваат во утврдувањето на стапката на ликвидност во зависност од нивната преостаната рочност се земаат предвид позициите од колоните бр. 3, 4, 5 и 6 од образецот РСД - вкупно.

При пополнувањето на колоната бр. 8 од овој образец се зема предвид износот на трансакциските сметки и депозитите по видување којшто може да се вклучи во пресметувањето на стапката на ликвидност до 180 дена, согласно со точката 39 од Одлуката. Процентот на

вклученост на трансакциските сметки и депозитите по видување (40%, 45% или 50%) за месецот за кој се известува, се утврдува врз основа на нивото на концентрација утврдено во текот на претходниот месец - процентот прикажан на реден бр. 21, колона бр. 5 од образецот НК, за месецот што му претходи на месецот за којшто се известува.

Во колоната бр. 10 од овој образец, одобрените пречекорувања на трансакциските сметки и кредитните картички се вклучуваат во износ од 20%.

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕРНИТЕ ЛИКВИДНОСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

27. Во Извештајот за интерните ликвидносни показатели (образец ЛП) се внесуваат интерните ликвидносни показатели утврдени од страна на банката, согласно со точката 42 од Одлуката. Образецот ЛП се пополнува со примена на следниве правила:

а) Во колоната бр. 2 - „опис на ликвидносниот показател“, се внесува описот на ликвидносниот показател од кој ќе можат да се утврдат позициите врз основа на кои тој се пресметува;

б) Колоната бр. 3 - „интерен лимит на банката“, ги содржи границите во кои може да се движи соодветниот ликвидносен показател, односно интерниот лимит над/под кој не смее да се движи тој показател;

в) Во колоната бр. 4 - „период на следење на показателот“, се внесува временскиот период во кој се следи соодветниот ликвидносен показател (пр. на дневна, неделна, декадна, месечна основа и слично);

г) Во колоната бр. 5 - „распон во текот на месецот“, се внесува распонот во кој се движел ликвидносниот показател во текот на месецот на кој се однесува Извештајот, во зависност од утврдениот период на следење на показателот.

VII. РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

28. Банката е должна да ги изработува извештаите од точка 2 од ова упатство (обрасци РСД - денари, РСД - девизи, РСД - вкупно, РСО, СЛ, НД, НК и ЛП) на месечна основа.

Банката ги доставува извештаите од точка 2 од ова упатство до Народната банка, во рок од петнаесет дена по истекот на месецот за кој се известува.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

29. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците во Република Македонија.

30. Со отпочнувањето со примена на ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2011).

31. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 7813
30 септември 2011 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Банка/Штедилница _____

Образец РСД - денари

ИЗВЕШТАЈ
за договорната рочна структура на активата и пасивата во денари на _____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Опис	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	од 91 до 180 дена	од 181 до 365 дена	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
Активa							
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						0
2	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
3	Деривати за тргување						0
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	кредити						0
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	други инструменти						0
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						0
	депозити						0
	финансиски лизинг						0
	кредити						0
	други побарувања						0
9	Побарувања врз основа на камата						0
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						0
11	Останата неспомната билансна актива						0
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
Пасива							
13	Трансакциски сметки						0
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	депозити						0
	обврски врз основа на кредити						0
	субординирани инструменти						0
15	Деривати за тргување						0
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						0
	орочени депозити						0
18	Обврски врз основа на кредити						0
19	Издадени должнички хартии од вредност						0
20	Обврски врз основа на камати						0
21	Обврски врз основа на провизии и надомести						0
22	Финансиски лизинг						0
23	Останата неспомната билансна актива						0
24	Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
Вонбилансни ставки							
25	Вонбилансна актива						
26	Вонбилансна пасива						
27	Нето вонбилансни ставки (25-26)	0	0	0	0	0	0
28	Разлика (12-24+27)	0	0	0	0	0	0
29	Збир на разликата						

Банка/Штедилница _____

Образец РСД - девизи

ИЗВЕШТАЈ
за договорната рочна структура на активата и пасивата во девизи на _____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Опис	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	од 91 до 180 дена	од 181 до 365 дена	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
	Активa						
	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						0
1	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
3	Деривати за тргување						0
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	кредити						0
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	други инструменти						0
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						0
	депозити						0
	финансиски лизинг						0
	кредити						0
	други побарувања						0
9	Побарувања врз основа на камата						0
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						0
11	Останата неспомнатa билансна актива						0
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
	Пасива						
13	Трансакциски сметки						0
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	депозити						0
	обврски по кредити						0
	субординирани инструменти						0
15	Деривати за тргување						0
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						0
	орочени депозити						0
18	Обврски врз основа на кредити						0
19	Издадени должнички хартии од вредност						0
20	Обврски врз основа на камати						0
21	Обврски врз основа на провизии и надомести						0
22	Финансиски лизинг						0
23	Останата неспомнатa билансна актива						0
24	Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
	Вонбилансни ставки						
25	Вонбилансна актива						
26	Вонбилансна пасива						
27	Нето вонбилансни ставки (25-26)	0	0	0	0	0	0
28	Разлика (12-24+27)	0	0	0	0	0	0
29	Збир на разликата						

Банка/Штедилница _____

Образец РСД - вкупно

ИЗВЕШТАЈ
за договорната рочна структура на активата и пасивата на _____ година

во 000 денари

бр.	Опис	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	од 91 до 180 дена	од 181 до 365 дена	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
Активa							
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						0
2	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
3	Деривати за тргување						0
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	кредити						0
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	други инструменти						0
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						0
	депозити						0
	финансиски лизинг						0
	кредити						0
	други побарувања						0
9	Побарувања врз основа на камата						0
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						0
11	Останата неспомната билансна актива						0
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
Пасива							
13	Трансакциски сметки						0
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						0
	други должнички инструменти						0
	сопственички инструменти						0
	депозити						0
	обврски по кредити						0
	субординирани инструменти						0
15	Деривати за тргување						0
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						0
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						0
	орочени депозити						0
18	Обврски врз основа на кредити						0
19	Издадени должнички хартии од вредност						0
20	Обврски врз основа на камати						0
21	Обврски врз основа на провизии и надомести						0
22	Финансиски лизинг						0
23	Останата неспомната билансна актива						0
24	Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
Вонбилансни ставки							
25	Вонбилансна актива						
26	Вонбилансна пасива						
27	Нето вонбилансни ставки (25-26)	0	0	0	0	0	0
28	Разлика (12-24+27)	0	0	0	0	0	0
29	Збир на разликата						

Банка/Штедилница _____

Образец PCO

ИЗВЕШТАЈ
за очекуваната рочна структура на активата и пасивата на _____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Опис	Очекувана рочност (билансна и вонбилансна евиденција)			Очекувана рочност (идни активности)		
		до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена	до 7 дена	од 8 до 30 дена	од 31 до 90 дена
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активa						
1	Парични средства, парични еквиваленти, злато и благородни метали						
2	Финансиски средства чувани за тргување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
3	Деривати за тргување						
4	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						
5	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	кредити						
6	Финансиски средства коишто се чуваат до достасување	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
7	Финансиски средства расположливи за продажба	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	други инструменти						
8	Кредити и побарувања	0	0	0	0	0	0
	меѓубанкарски трансакции						
	депозити						
	финансиски лизинг						
	кредити						
	други побарувања						
9	Побарувања врз основа на камата						
10	Побарувања врз основа на провизии и надомести						
11	Останата неспомната билансна актива						
12	Вкупна актива (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0
	Пасива						
13	Трансакциски сметки						
14	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0	0	0	0	0	0
	инструменти на пазарот на пари						
	други должнички инструменти						
	сопственички инструменти						
	депозити						
	обврски врз основа на кредити						
	субординирани инструменти						
15	Деривати за тргување						
16	Вградени деривати и деривати чувани за управување со ризик						
17	Депозити	0	0	0	0	0	0
	депозити по видување						
	орочени депозити						
18	Обврски врз основа на кредити						
19	Издадени должнички хартии од вредност						
20	Обврски врз основа на камати						
21	Обврски врз основа на провизии и надомести						
22	Финансиски лизинг						
23	Останата неспомната билансна актива						
24	Вкупна пасива (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	0	0	0	0	0	0
	Вонбилансни ставки						
25	Вонбилансна актива						
26	Вонбилансна пасива						
27	Нето вонбилансни ставки (25-26)	0	0	0	0	0	0
28	Разлика (12-24+27)	0	0	0	0	0	0
29	Збир на разликата						

Затемнетите полиња не се пополнуваат.

Банка/Штедилница _____

Образец НД

ИЗВЕШТАЈ
за најголемите депоненти на банката за месец _____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Депонент	Седиште	Просечен износ на депозити	% од просечната депозитна база
1	2	3	4	5
1	(Депонент 1)		0	0%
	(Депонент 2)		0	0%
	(Лице поврзано со депонентот 2)		0	0%
2	(Вкупно депонент 2)		0	0%
3			0	0%
4			0	0%
5			0	0%
6			0	0%
7			0	0%
8			0	0%
9			0	0%
10			0	0%
11			0	0%
12			0	0%
13			0	0%
14			0	0%
15			0	0%
16			0	0%
17			0	0%
18			0	0%
19			0	0%
20			0	0%
21	Вкупно		0	0%
22	Просечна депозитна база		0	

*Текстот во заградите служи како пример за пополнување на образецот.
Затемнетите полиња не се пополнуваат.*

Банка/Штедилница _____

Образец НК

ИЗВЕШТАЈ

за нивото на концентрација кај депозитите по видување и трансакциските сметки за месец
_____ година

во 000 денари

Ред. бр.	Депонент	Седиште	Просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки	Ниво на концентрација
1	2	3	4	5
1	(Депонент 1)		0	0%
	(Депонент 2)		0	0%
	(Лице поврзано со депонентот 2)		0	0%
2	(Вкупно депонент 2)		0	0%
3			0	0%
4			0	0%
5			0	0%
6			0	0%
7			0	0%
8			0	0%
9			0	0%
10			0	0%
11			0	0%
12			0	0%
13			0	0%
14			0	0%
15			0	0%
16			0	0%
17			0	0%
18			0	0%
19			0	0%
20			0	0%
21	Вкупно		0	0%
22	Вкупен просечен износ на депозитите по видување и трансакциските сметки		0	

Текстот во заградите служи како пример за пополнување на образецот.
Затемнетите полиња не се пополнуваат.

Банка/Штедилница _____

Образец СП30

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на ликвидност до 30 дена за месец _____ година

во 000 денари

Датум*	Стапка на ликвидност до 30 дена												Стапка на ликвидност до 30 дена
	Активна којашто достасува до 30 дена					Пасива којашто достасува до 30 дена							
	Средства кај и должнички инструменти на Народната банка	Позиции коишто ги прифаќа Народната банка	Кредити, камати, провизии и надоместоци	Вложувања во хартии од вредност	Останата актива којашто достасува до 30 дена	Вкупна актива којашто достасува до 30 дена	Трансакциски депозити и сметки по видување	Орочени депозити коишто достасуваат до 30 дена (80%)	Одобрени пречекожувања на трансакциските сметки и кредитните картички (15%)	Останата пасива којашто достасува до 30 дена	Вкупна пасива којашто достасува до 30 дена		
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7/12	
01												0.00	
02												0.00	
03												0.00	
04												0.00	
05												0.00	
06												0.00	
07												0.00	
08												0.00	
09												0.00	
10												0.00	
11												0.00	
12												0.00	
13												0.00	
14												0.00	
15												0.00	
16												0.00	
17												0.00	
18												0.00	
19												0.00	
20												0.00	
21												0.00	
22												0.00	
23												0.00	
24												0.00	
25												0.00	
26												0.00	
27												0.00	
28												0.00	
29												0.00	
30												0.00	
31												0.00	
Вкупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
просек						0.00					0.00	0.00	

*Образецот се пополнува само за работните денови во месецот

Банка/Штедилница _____

Образец СЛ180

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на ликвидност до 180 дена за месец _____ година

во 000 денари

Датум*	Стапка на ликвидност до 180 дена												Стапка на ликвидност до 180 дена
	Активна којашто достасува до 180 дена					Пасива којашто достасува до 180 дена							
	Средства кај и должнички инструменти на Народната банка	Позиции коишто ги прифаќа Народната банка	Кредити, камати, провизии и надоместоци	Вложувања во хартии од вредност	Останата актива којашто достасува до 180 дена	Вкупна актива којашто достасува до 180 дена	Трансакциски депозити по видување	Орочени депозити коишто достасуваат до 180 дена (80%)	Одобрени пречекорувања на трансакциските сметки и кредитните картички (20%)	Останата пасива којашто достасува до 180 дена	Вкупна пасива којашто достасува до 180 дена		
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7/12	
01												0.00	
02												0.00	
03												0.00	
04												0.00	
05												0.00	
06												0.00	
07												0.00	
08												0.00	
09												0.00	
10												0.00	
11												0.00	
12												0.00	
13												0.00	
14												0.00	
15												0.00	
16												0.00	
17												0.00	
18												0.00	
19												0.00	
20												0.00	
21												0.00	
22												0.00	
23												0.00	
24												0.00	
25												0.00	
26												0.00	
27												0.00	
28												0.00	
29												0.00	
30												0.00	
31												0.00	
Вкупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Вкупно-просек						0.00					0.00	0.00	

*Образецот се пополнува само за работните денови во месецот

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**3072.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Радишани - Општина Бутел.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 20-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Радишани, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-13003/2
3 октомври 2011 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**3073.**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕКО, КОЛОСТРУМ, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО И КОЛОСТРУМ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, КОЖИ И КРЗНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА**

1. Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, месо, производи од месо, млеко, колострум, производи од млеко и колострум, семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони, кожи и крзна и други производи, сировини и отпадоци од домашни и диви чапункари по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/11).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-250/4
29 септември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3074.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец септември 2011 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01.	Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив	9.401
02.	Шумарство и искористување на шуми	13.461
03.	Рибарство и аквакултура	9.698
05.	Вадење на јаглен и лигнит	15.137
07.	Вадење на руди на метал	17.045
08.	Вадење на други руди и камен	15.082
09.	Помошни услужни дејности во рударството	9.839
10.	Производство на прехранбени производи	11.493
11.	Производство на пијалаци	18.116
12.	Производство на тутунски производи	11.480
13.	Производство на текстил	7.153
14.	Производство на облека	7.770
15.	Производство на кожа и слични производи од кожа	7.491
16.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	8.556
17.	Производство на хартија и производи од хартија	11.947
18.	Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи)	13.190
19.	Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	25.036
20.	Производство на хемикалии и хемиски производи	18.755
21.	Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	24.495

22.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.867
23.	Производство на други неметални минерални производи	17.093
24.	Производство на метали	14.683
25.	Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	12.969
26.	Производство на компјутерски, електронски и оптички производи	17.491
27.	Производство на електрична опрема	11.640
28.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	9.793
29.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	17.550
30.	Производство на останата опрема за транспорт	18.957
31.	Производство на мебел	8.630
32.	Останата производствена индустрија	12.913
33.	Поправка и инсталирање на машини и опрема	21.935
35.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	25.930
36.	Собирање, обработка и снабдување со вода	14.012
37.	Отстранување на отпадни води	9.697
38.	Дејност за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали	13.193
41.	Изградба на згради	9.553
42.	Нискоградба	12.303
43.	Специјализирани градежни дејности	13.079
45.	Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли	14.475
46.	Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	17.904
47.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	11.328
49.	Копнен транспорт и ценоводен транспорт	13.536
51.	Воздухопловен транспорт	36.476
52.	Складирање и помошни дејности во превозот	19.842
53.	Поштенски и курирски дејности	16.304
55.	Објекти за сместување	11.478
56.	Дејности за подготовка на оброци и служење на храна	8.754

58.	Издавачка дејност	19.544
59.	Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво	9.536
60.	Емитирање на програма	14.791
61.	Телекомуникации	31.833
62.	Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности	20.782
63.	Информативни услужни дејности	22.533
64.	Финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови	27.020
65.	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување	29.024
66.	Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето	29.847
68.	Дејности во врска со недвижен имот	18.673
69.	Правни и сметководствени дејности	39.039
70.	Управувачки дејности; со свртување во врска со управувањето	15.835
71.	Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа	16.086
72.	Научно истражување и развој	19.001
73.	Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот	19.396
74.	Останати стручни, научни и технички дејности	17.257
75.	Ветеринарни дејности	12.638
77.	Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)	14.515
78.	Дејности на вработување	11.869

79.	Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив	12.617
80.	Заштитни и истражни дејности	8.587
81.	Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата	9.667
82.	Канцелариско-административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности	20.157
84.	Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	18.591
85.	Образование	15.716
86.	Дејности за здравствена заштита	16.953
87.	Дејности на социјалната заштита со сместување	12.324
88.	Дејности на социјалната заштита без сместување	11.848
90.	Креативни, уметнички и забавни дејности	15.481
91.	Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности	13.884
92.	Дејности на коцкање и обложување	12.546
93.	Спортски, забавни и рекреативни дејности	12.310
94.	Дејности на организации врз база на зачленување	21.477
95.	Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства	20.606
96.	Други лични услужни дејности	12.483

Месечно даночно ослободување 7.316.

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011139